



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифага

Вторник, 15 декември 1959
Скопје
Број 40

Претплатата за 1959 год. изнесува
1.500 дин. Овој број чини 80 дин.
Жиро сметка број 802—11/1—698.

194.

На основа член 1 став 2 од Правилникот за пријавувањето живеалиштето и престојот („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 9/59), а во врска со член 86 ст. 2 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/56), Државниот секретаријат за внатрешни работи на Народна Република Македонија донесува

НАРЕДБА ЗА МЕСТАТА ВОН СЕДИШТАТА НА ОКОЛИСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ ВО КОИ ПРИЈАВУВАЊЕТО И ОДЈАВУВАЊЕТО НА ЖИВЕАЛИШТЕТО, ПРЕСТОЈОТ И ПРОМЕНАТА НА СТАНОТ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО

I. Освеќ местата во кои се наоѓаат седиштата на околските народни одбори, пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето и престојот, како и пријавувањето промена на стан во смисла на член 1 од Правилникот за пријавување на живеалиштето и престојот е задолжително за лицата повозрасни од 16 години кои што имаат живеалиште или престој или што ќе променат стан во:

1. Во седиштата на народните одбори на општините:

2. БИТОЛСКА ОКОЛИЈА

а) на подрачјето на Народниот одбор на општината Бистрица во селата: Сович, Живојно, Вач, Гермидан, Кремница, Медитлија, Лажец, Драгош и Кушава;

б) на подрачјето на Народниот одбор на општината Манастир во селата: Будимирци, Старавина, Градешница и Витолишта.

3. ТИТОВВЕЛЕШКА ОКОЛИЈА

а) на подрачјето на Народниот одбор на општината Валандово во селата: Башибос и Бајрамбос

б) на подрачјето на Народниот одбор на општината Богданци во селата: Николик, Сретеново, Стари Дојран, Стојаково, Селемли и Богородица;

в) на подрачјето на Народниот одбор на општината Гевгелија во селата: Моин, Хума и Коњско

г) на подрачјето на Народниот одбор на општината Конопиште во селата: Рожден и Мајдан.

4. ТЕТОВСКА ОКОЛИЈА

а) на подрачјето на Народниот одбор на општината Маврово во селата: Бибај, Врбјане, Грекај, Жужње, Нивиште, Мистрово, Ничпур, Тануше, Ациевци, Видуше, Жировница, Присојница, Скудриње и Требиште.

5. ШТИПСКА ОКОЛИЈА

а) на подрачјето на Народниот одбор на општината Пробиштип во населбата Пробиштип и селата: Добрево и Злетово;

б) на подрачјето на Народниот одбор на општината Винаца во селата: Блатец, Винаца и Лаки;

в) на подрачјето на Народниот одбор на општината Босилево во селата: Банско, Боријево, Босилово, Дрвош, Хамзали, Иловица, Моноспитово, Муртино, Секирник, Свидовица, Турново и Штука;

г) на подрачјето на Народниот одбор на општината Василево во селата: Василево и Белуса;

д) на подрачјето на Народниот одбор на општината Струмица во Струмица и селата: Дорломбос, Костурно, Куклиш, Мемешли, Три Води и Чепели;

ѓ) на подрачјето на народните одбори на општините: Берово, Делчево, Ново Село и Пехчево.

6. ОХРИДСКА ОКОЛИЈА

а) на подрачјето на Народниот одбор на општината Охрид во селото Љубаништа;

б) на подрачјето на Народниот одбор на општината Струга во селата: Вишње, Дренок, Лакавица, Мали Влаји, Модрич, Горно Нерези, Долно Нерези, Радожда, Радолишта, Франгово, Вевчани, Шум, Лабуништа, Подгорци, Октиси и Горна Белица;

в) на подрачјето на Народниот одбор на општината Дебар во селата: Аме, Баништа, Бомово, Коњари, Отушани, Селокуќи, Спас и Џепиште;

г) на подрачјето на Народниот одбор на општината Ресен во селата: Коњско, Лескоец, Стење, Рајчино, Љубојно, Наколец и Долно Дупени.

7. СКОПСКА ОКОЛИЈА

а) на подрачјето на Народниот одбор на општината Саат Кула во селото Мацари;

б) на подрачјето на Народниот одбор на општината Петровец во селата: Средно Којнаре и Долно Којнаре;

в) на подрачјето на Народниот одбор на општината Горче Петров во селото Радушa и рудникот „Радушa“.

8. КУМАНОВСКА ОКОЛИЈА

а) на подрачјето на Народниот одбор на општината Крива Паланка;

б) на подрачјето на Народниот одбор на општината Кратово во селата: Емирица, Кнежево и Којкско;

в) на подрачјето на Народниот одбор на општината Клевце во селото Страцин;

г) на подрачјето на Народниот одбор на општината Табановце во селото Лојане.

II. Пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето, престојот и промената на станот ќе се врши по одредбите на Правилникот за пријавување на живеалиштето и престојот.

III. За повреда на одредбите од оваа наредба ќе се применуваат казнените одредби од Правилникот за пријавување живеалиштето и престојот.

IV. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 12—19717/1

16 октомври 1959 година

Државен секретар
за внатрешни работи,
Мито Мицајков, с. р.

195.

На основа член 81 од Законот за државната управа и точка 1 од Одлуката за овластување на поедини секретаријати на Извршниот совет и други органи на републиката управа својата внатрешна организација да ја утврдат со правилник („Службен весник на НРМ“ бр. 16/57), во согласност со Извршниот совет на НРМ, дадена на седницата на Одборот за организационо-управни прашања на Извршниот совет на 8. VI. 1959 година, Заводот за статистика на НРМ донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА НР МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Работите на Заводот за статистика на НРМ (во натамошниот текст: Заводот), ги вршат: директорот односно помошниците на директорот преку организационите единици предвидени со овој правилник.

Во извршувањето на своите задачи, согласно чл. 43 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 14/56), Заводот ги обавува следните работи:

1. предлага на Извршниот совет годишен план на статистички истражувања кои се однесуваат на територијата на НР Македонија;

2. донесува решенија во врска со извршувањето на годишниот план на статистичките истражувања;

3. спроведува на територијата на НР Македонија статистички истражувања предвидени со општејугословенскиот план на статистички истражувања, према методологија и по упатства од Сојузниот завод за статистика;

4. работи на разработка и унапредување на статистичката методологија и за таа цел врши нужни методолошки истражувања;

5. по одобрување од Извршниот совет и по претходна согласност од Сојузниот завод за статистика врши статистички истражувања кои не се предвидени со годишниот план на статистичките истражувања;

6. врши анализа на статистичките податоци;

7. објавува статистички податоци по претходна согласност од Сојузниот завод за статистика;

8. дава согласност на методолошки основи за статистички истражувања на оние државни органи и установи кои за такви истражувања на подрачјето на НР Македонија ги овласти Извршниот совет;

9. дава согласност за статистички истражувања на заводите за статистика на народните одбори на околиите, во колку не се предвидени со годиш-

ниот план на статистичките истражувања, како и на методолошките основи, организацијата и начинот на изведувањето на тие истражувања;

10. се грижи за издигањето и стручното усовршување на статистички кадри;

11. се прижи за популаризација и примена на статистичките методи и користење на статистичките податоци;

12. врши и други работи предвидени со овој правилник и други посебни прописи.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ

Член 2

Основни организациони единици на Заводот се: Во секторот општествени статистики:

1. Одделение за демографска статистика;
2. Одделение за статистика на трудот;
3. Одделение за просветна, судска и социјална статистика;

4. Одделение за здравствена статистика;
5. Отсек за политички статистики.

Во секторот стопански статистики:

1. Одделение за статистика на доход, финансии, животен стандард и цени;
2. Одделение за индустриска, занаетчиска и комунална статистика;
3. Одделение за статистика на земјоделие и шумарство;
4. Отсек за статистика на градежи и сообраќај;
5. Одделение за статистика на промет, угостителство и туризам.

Служби под непосредно раководство на директорот:

1. Математска статистика;
2. Отсек за рачна обработка;
3. Отсек за машинска обработка;
4. Документација и публикации;
5. Реферат за картотека на организациони единици;
6. Одделение за општи работи;
7. Кадровска служба;
8. Отсек за техника и графика.

Со секторите кои ги обединуваат основните организациони единици раководат помошници директори, а со основните организациони единици раководат началници, шефови и референти.

Раководењето на основните организациони единици, кои се под непосредно раководство на директорот, тој може да го пренесе и на други службеници.

Член 3

Основните организациони единици од член 2 од општествениот и стопански сектор, вршат методолошки и организациони припреми за статистички истражувања од областа на општествениот и стопанскиот живот, организираат прибирање на статистички податоци, вршат средување, обработување и анализа на статистичките податоци во делокругот на своите задолженија.

Член 4

Основните организациони единици од член 2, кои се под непосредно раководство на директорот ги обавуваат следните работи:

1. Математска статистика — врши методолошки припреми и организира статистички акции кои се изведуваат по пат на репрезентативна метода;

2. Отсек за рачна обработка — врши сметковно-манипулативна работа на материјали од сите статистички служби;

3. Отсек за машинска обработка — врши машинска обработка на материјали од сите статистички служби на статистичко-книговодствени холерит машини;

4. Документација и публикации — прибира, ја средува и ја чува статистичката документација потребна за работа на Заводот и за други заинтересирани органи и установи. Во координација со стручните одделенија врши припреми и технички работи за издавање на статистички публикации.

Прибира и ги средува методолошките документи од поедини статистички служби и акции.

Раководи со стручната библиотека на Заводот.

5. Реферат за картотека на организациони единици — води и средува картотека на сите организациони единици од општествен и стопански карактер;

6. Одделение за општи работи — врши управни и административни работи на Заводот, се грижи за финансиското и материјалното работење, умножува материјали во дактило биро, врши снабдување на Заводот со потребен материјал и инвентар, како и се грижи за одржување на просториите и инвентарот;

7. Кадровска служба — припрема анализи потребни за водење на одредена кадровска политика на статистичката служба и се грижи за нејзиното спроведување, води грижа за стручното издигање на статистичките кадрови на Заводот и во народните одбори, организира хоспитации, курсеви, семинари и стажирања на приправниците, како и се грижи за полагањето на стручните испити. Води персонална евиденција и работи на социјалното осигурување на службениците и работниците на Заводот;

8. Отсекот за техника и графика — ги обавува сите технички работи за печатење на материјали и објавување на статистички податоци.

III. ОВЛАСТУВАЊЕ И ДОЛЖНОСТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ

1. Директор

Член 5

На чело на Заводот стои директор, кој раководи со сите работи и го претставува истиот.

Директорот има два помошника кои му помагаат во раководењето со работите во Заводот.

Директорот на Заводот и помошниците на директорот ги назначува Извршниот совет на НРМ.

Член 6

Директорот на Заводот раководи со сите работи во Заводот и донесува прописи за кои е овластен Заводот. Тој ги потпишува и сите акти на Заводот, освен оние за кои ќе ги овласти своите помошници или началниците, а во границите одредени со законските прописи.

Член 7

Директорот на Заводот ги назначува и разрешува од должност службениците на Заводот и решава за нивните службенички односи.

Директорот е највисок дисциплински старешина на службениците на Заводот.

Член 8

Директорот преку помошниците и раководителите на службите го организира вршењето на работите во Заводот, определува задачи и дава упатства за работа, се грижи за унапредување на службениците и стручната работа.

Директорот ги распоредува службениците на работни места.

2. Помошници на директорот

Член 9

Помошниците на директорот раководат со определени сектори на работа. Тие се грижат, работата во основните организациони единици да се спроведува правилно и во согласност со задачите на другите служби во Заводот.

Во вршењето на работите, помошниците се должни да се придржуваат на упатствата кои ги издава директорот на Заводот.

Член 10

За разгледување на стручни проблеми на статистичките служби обединети во еден сектор, за координација и ускладување на работата, може да се одржуваат стручни советувања со раководителите на основните организациони единици кои што се обединети во секторот.

Советување по потреба свикнува и со него раководи помошникот директор на секторот.

Член 11

Помошниците на директорот потпишуваат акти за кои ќе ги овласти директорот на Заводот.

3. Началници на одделенија, шефови на отсеци, референти и други службеници

Член 12

Началниците на одделенијата раководат со работата на одделенијата.

Во вршењето на работата, началниците се должни да се придржуваат на упатствата кои ги дава директорот или помошникот на директорот и на него му се одговорни за својата работа.

Во случај на отсутност, началникот го заменува службеник кого ќе го одреди директорот односно помошникот на директорот.

Член 13

Покрај должностите и овластувањата предвидени со член 75 од Законот за државната управа, началниците се должни да се грижат за стручното усовршување на службениците во одделенијата, а одделно водат сметка приправниците да се запознаат со сите работи на кои работат во одделението. Началниците се должни повремено да поднесуваат извештај за работата во одделението, како и да даваат мислења за работата на службениците заради нивното оценување.

Член 14

Шефовите на отсеците ги вршат должностите и овластувањата одредени во член 76 од Законот за државната управа.

IV. КОЛЕГИУМ И СТРУЧНИ КОМИСИИ

Член 15

За разгледување на поважни прашања од стручна и организациона природа кои се од општ интерес на Заводот, се образува колегиум.

Колегиумот го сочинуваат: директорот, помошниците на директорот, началниците на одделенијата и шефовите на одделни самостојни отсеци кои ќе ги определат директорот.

Колегиумот го свикнува по потреба и со него раководе директорот на Заводот, односно овластениот помошник во негово отсуство. Колегиумот може да се свика и по барање на службениците на Заводот.

Членовите на колегиумот можат да предложат на состанокот да се разгледуваат и прашања што не се предвидени во дневниот ред.

Член 16

На состаноците на колегиумот се разгледуваат прашањата како што се: изработување на годишниот план за статистички истражувања, донесување на годишни план за публикување на статистички податоци; донесување план за стручно издигање на кадрите; разгледување на организацијата и систематизацијата на работните места; изработување предлог-пресметка на приходите и расходите, како и други прашања кои ќе ги изнесе директорот или членовите на колегиумот.

Член 17

На состанокот на колегиумот се води записник, во кој се внесува датумот, имињата на присатните членови, дневниот ред, поважните заклучоци по поедини прашања, како и мислењата на поедини членови на колегиумот доколку тие тоа го бараат.

Член 18

Заклучоците на колегиумот кои претставуваат упатство за работата во Заводот, по правило се соопштуваат на службениците на Заводот. Кои заклучоци ќе се соопштат на службениците одлучува директорот.

Член 19

За одредени работи од надлежност на Заводот кога се потребни проучувања или друга стручна соработка, можат да се образуваат стручни комисии.

Членовите на стручните комисии ги именува и ги разрешува директорот.

V. ОДНОС НА ЗАВОДОТ СО ДРУГИ ОРГАНИ

Член 20

Во вршење на своите задачи, Заводот е овластен да бара податоци од сите државни органи, стопански и општествени организации, како и физички лица, кои се должни да дават целосни и точни податоци во одреден срок, доколку од тоа не се ослободени со одделна одлука на Извршниот совет на НР Македонија.

Сите стопански и општествени организации должни се на барање на статистичките органи за давање податоци од претходниот став да ја ускладат својата евиденција со методолошките принципи на статистичката служба, доколку со одделен пропис не е поинаку одредено.

Член 21

Во вршење на своите обврски, Заводот како највисока матична установа на статистичката служба, укажува стручна помош на сите статистички органи во Републиката. Се грижи за нивната организација, одржува стручни советувања со нив и им дава секаква друга стручна помош за која ќе се укаже потреба.

Член 22

Непосредно прибирање на статистички податоци од извештајните единици, државните органи и установи, стопанските и општествените организации можат да вршат само со претходна согласност на Извршниот совет, односно Заводот.

По сите одлуки на Заводот донесени врз основа на оваа одредба, може да се изјави жалба до Извршниот совет на НР Македонија.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

Член 23

Систематизацијата на работните места се утврдува на начинот и во рамките на бројот на работните места одреден во Прилогот, кој е составен дел на овој правилник.

Член 24

Во Заводот постојат пет работни места за назначување на приправници, кои не влегуваат во бројот на работните места предвидени во Прилогот.

Член 25

Во Прилогот на овој правилник се одредуваат највисоките звања на кои што службениците можат да се назначат, односно унапредат.

Член 26

Во Заводот службениците можат да се назначуваат и унапредуваат под условите пропишани со Законот за јавните службеници само во звањата и во рамките на бројот на работните места утврдени во Прилогот на овој правилник.

На работното место за кое е предвидено определено звање може да се назначи и службеник со непосредно пониско звање.

Член 27

Бројот на работните места одреден во Прилогот може да се измени со акт на директорот, по претходна согласност на Одборот за организационо-управни прашања на Извршниот совет.

Член 28

Во Заводот можат да се основаат нови организациони единици само со измени на овој правилник.

Во случај на потреба постојните организациони единици можат да се спојуваат и со привремено решение на директорот.

Решението од претходниот став останува во сила до изменување на овој правилник а најмногу три месеци од неговото донесување.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 29

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 19—2695/1
13 мај 1959 година

Скопје

Директор
на Заводот за статистика на НРМ,
Боро Пекевски, с. р.

П Р И Л О Г

КОН ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И
РАБОТАТА НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Работните места утврдени со Правилникот за организацијата и работата на Заводот за статистика на НР Македонија, се распоредуваат на следниот начин:

1. Директор на За- водот	виши советник	1
СЕКТОР НА ОПШТЕСТВЕНИ СТАТИСТИКИ		
2. Помошник на ди- ректорот	советник	1
I		
Одделение за демографска статистика		
3. Началник	советник	1
Отсек за витална статистика		
4. Шеф	статисти.-демограф	1
5. Стручен рефе- рент	виши статистичар	1
6—9. Стручни рефе- ренти	виши статистичар	4
Отсек за пописи и прорачун на населението		
10. Шеф	статисти.-демограф	1
11. Стручен рефе- рент	статисти.-демограф	1
12. Стручен рефе- рент	статистичар математ.	1
II		
Одделение за статистика на трудот		
13. Началник	статистичар-економ.	1
Реферат за статистика на запосленост		
14—16. Стручни рефе- ренти	виши статистичар	3
Реферат за статистика на плати		
17—18. Стручни рефе- ренти	виши статистичар	2
III		
Одделение за просветна, судска и социјална статистика		
19. Началник	стат. економист	1
Отсек за школска статистика		
20. Шеф	стат. економист	1
21—23. Стручни рефе- ренти	виши статистичар	3
Реферат за статистика на култура		
24. Стручен рефе- рент	стат. економист	1
Реферат за судска и социјална статистика		
25. Стручен рефе- рент	стат. правник	1
IV		
Одделение за здравствена статистика		
26. Началник	стат. лекар	1
Отсек за статистика на стационарни установи		
27. Шеф	виши статистичар	1
28—30. Стручни рефе- ренти	виши статистичар	3
Реферат за статистика на амбуланти		
31—32. Стручни рефе- ренти	виши статистичар	2

V

Отсек за политички статистики

33. Шеф	стат. економист	1
34—35. Стручни рефе- ренти	виши статистичар	2

СЕКТОР НА СТОПАНСКИ СТАТИСТИКИ

36. Помошник на ди- ректорот	советник	1
---------------------------------	----------	---

VI

Одделение за статистика на доход,
финансии, животен стандард и цени

37. Началник	советник	1
--------------	----------	---

Отсек за статистика на доход
и финансии

38. Шеф	стат. економист	1
---------	-----------------	---

39. Стручен рефе- рент	виши статистичар	1
---------------------------	------------------	---

Отсек за статистика на животен
стандард и цени

40. Шеф	стат. економист	1
---------	-----------------	---

Реферат за животен стандард

41. Стручен рефе- рент	виши статистичар	1
---------------------------	------------------	---

Реферат за статистика на цени

42—43. Стручни рефе- ренти	виши статистичар	2
-------------------------------	------------------	---

VII

Одделение за индустриска, занаетчиска
и комунална статистика

44. Началник	советник	1
--------------	----------	---

Отсек за индустриска статистика

45. Шеф	стат. економист	1
---------	-----------------	---

46—48. Стручни рефе- ренти	виши статистичар	3
-------------------------------	------------------	---

Реферат за статистика на занаетчиство

49. Стручен рефе- рент	виши статистичар	1
---------------------------	------------------	---

Реферат за комунална статистика

50. Стручен рефе- рент	виши статистичар	1
---------------------------	------------------	---

VIII

Одделение за статистика на земјоделие
и шумарство

51. Началник	советник	1
--------------	----------	---

Отсек за статистика на ратарство
и шумарство

52. Шеф	стат. економист	1
---------	-----------------	---

Реферат за ратарство

53—54. Стручни рефе- ренти	виши статистичар	2
-------------------------------	------------------	---

Реферат за шумарство

55. Стручен рефе- рент	статистичар шумар	1
---------------------------	-------------------	---

Отсек за земјоделски стопанства

56. Шеф	стат. агроном	1
---------	---------------	---

Реферат за приватни земјоделски
стопанства

57—58. Стручни рефе- ренти	виши статистичар	2
-------------------------------	------------------	---

Реферат за социјалистички стопанства

59. Стручен рефе- рент	виши статистичар	1
---------------------------	------------------	---

Реферат за статистика на сточарство

60. Стручен рефе- рент	стат. агроном	1
---------------------------	---------------	---

IX

Отсек за статистика на градежи и сообраќај

61. Шеф	стат. економист	1
Реферат за градежна статистика		
62. Стручен референт	виши статистичар	1
Реферат за статистика на сообраќај		
63. Стручен референт	виши статистичар	1

X

Одделение за статистика на промет, угостителство и туризам

64. Началник	стат. економист	1
Реферат за статистика на промет		
65—67. Стручни референти	виши статистичар	3
Реферат за статистика на угостителство и туризам		
68. Стручен референт	виши статистичар	1

СЛУЖБИ ПОД НЕПОСРЕДНО РАКОВОДСТВО НА ДИРЕКТОРОТ

XI

Математска статистика

69. Стручен референт	советник	1
----------------------	----------	---

XII

Отсек за рачна обработка

70. Шеф	виши статистичар	1
71—76. Стручни референти	виши статистичар	6
77—84. Помошни референти	статистичар	8

XIII

Отсек за машинска обработка

85. Шеф	виши статистичар	1
86—87. Табелирци	виши статистичар	2
88. Сортирци	виши статистичар	1
89—90. Верифицирци	статистичар	2
91—93. Бушачи	статистичар	3

XIV

Документација и публикации

94. Стручен референт	виши статистичар	1
----------------------	------------------	---

XV

Реферат за картотека на организационите единици

95—96. Стручни референти	виши статистичар	2
--------------------------	------------------	---

XVI

Одделение за општи работи

97. Началник	советник	1
98. Секретар на директорот	виши статистичар	1

Отсек за сметководство

99. Шеф	сметковен референт	1
100. Благајник	сметководител	1

Дактилобиро

101. Шеф	дактилограф Ia класа	1
102—103. Дактилографи	дактилограф Ia класа	2
104—105. Дактилографи	дактилограф Ib класа	2
106. Дактилограф-телеплинтер	дактилограф Ib класа	1

Писарница

107. Архива	канцелар. референт	1
108. Експедитор	канцелар. референт	1
109—110. Разносувачи на пошта	пом. службеници	2
Економат		
111. Економ	канцелар. референт	1
Служба за одржување на зградата		
112. Домаќин на зградата	висококвал. работник	1
113. П.Т.Т. техничар (хонорарен)	висококв. работник	1
114. Телефониста	помошен службеник	1
115—117. Пријавница	помошен службеник	3
118—120. Нокни чувари	помошен службеник	3
121. Мајстор за одржување на парно греење	висококвал. работник	1
122—124. Ложачи на парно греење (сезонски)	неквалификуван раб.	3
125. Столар	висококвал. работник	1
126. Паркетар	полуквалифи. раб.	1
127—138. Чистачки	чистачки	12

XVII

Кадровска служба

139. Кадровик	виши референт	1
140. Референт	референт	1

XVIII

Отсек за техника и графика

141. Шеф	виши статистичар	1
142. Цртач	виши статистичар	1
143. Словослагач	висококвал. работник	1
144. Мултиграф	висококвал. работник	1
145. Гештетнер	стат. помошник	1
146. Книговезец	висококвал. работник	1

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за уписот во училиштата за ученици во стопанството на лица што не завршиле основно училиште, објавена во „Службен весник на НРМ“ бр. 34/59 се поткраднала долунаведената грешка, поради што се дава следната

И С П Р А В К А

НА ОДЛУКАТА ЗА УПИСОТ ВО УЧИЛИШТАТА ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО НА ЛИЦА ШТО НЕ ЗАВРШИЛЕ ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ

Во одделот III наместо: („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 9/54), треба да стои: („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 25/58).

Од Извршниот совет на НРМ, Скопје, 24 ноември 1959 година. Бр. 09—1416/2.

Огласен дел

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ по пријавата на Здравковски Атанас, стенограф од Скопје, и други граѓани потписници на пријавата, врз основа на чл. 13 точка д) од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија, донесе решение бр. 12-11530/2 од 30 јули 1959 година со кое се одобрува основањето и работата

на Здружението на стенографите и дактилографите на НРМ, со седиште во Скопје.

Здружението има право на дејност на територијата на Народна Република Македонија. (1589)

Секретаријатот за внатрешни работи на Народниот одбор на Скопска околија, надлежен за решавање согласно со чл. 13 буква А од Законот за здруженијата, ссборите и другите јавни собранија, по поднесената пријава за основање на Спортскиот клуб при Ф-ката за тули и керамида „Партизанка“ — с. Драчево, донесе решение бр. 04—11106 од 5 септември 1959 година со кое се одобрува основањето и работата на Спортскиот клуб „Партизанка“ во с. Драчево, а со право на дејност на подрачјето на општината Драчево, Скопска околија. (1801)

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-17245/1 од 19-X-1959 год. ја одобри промената на роденото име на Муја Васил, роден на 15 јули 1953 година во гр. Струмица, Штипска околија, од татко Гушев Санде и мајка Гушева, род. Стефанова Нада, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Франко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (193)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—14287 од 9 октомври 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Климоски Наум, роден на 6 јули 1930 година во с. Слатино, Охридска околија, од татко Климоски Јонче и мајка Климоска, род. Петреска Вросија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Велјаноски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (194)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-14287/1 од 9 октомври 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Климоска Илинка, родена на 26 јули 1936 година, во с. Нсво Село, Охридска околија, од татко Велјановски Спасе и мајка Сандра, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Велјаноска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (195)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-17098/2 од 23-X-1959 година, ја одобри промената на личното име на Хаки Ихсан, роден на 10 јуни 1934 година во гр. Охрид, Охридска околија, од татко Иса Хаки и мајка Иса, род. Адем Пембуш, така што во иднина лично-то име ќе му гласи **Иса Месуд**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (196)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-17922/1 од 22-X-1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јефиновски Димитар, роден на 18 февруари 1930 година во гр. Струмица, Штипска околија, од татко Јефиновски Илија и мајка Љопа, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ефимски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (200)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-18725/1 од 3 ноември 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Дуртановски Јордан, роден на 14 март 1920 година во с. Цапари, Битолска околија, од татко Дуртановски Крсте и мајка Петра, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Стефановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (205)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-18098/1 од 23-X-1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Петров Љубомир, роден на 21 јануари 1940 година во гр. Скопје, од татко Петров Димитрије и мајка Бона, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Пауновски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (206)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—18418/1 од 26 октомври 1959 година, ја одобри промената на роденото име на Паспалоска Миланка, родена на 3-IX-1952 година во с. Љубојно, Охридска околија, од татко Паспалоски Крстин и мајка Славка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Љиља**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (208)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—17899/1 од 22-X-1959 година, ја одобри промената на роденото име на Стојановски Сандре, роден на 12-XI-1930 година во с. Орман, Охридска околија, од татко Стојановски Јаначи и мајка Цвета, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Коле**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (211)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—18449/1 од 28-X-1959 година, ја одобри промената на роденото име на Стоилковиќ Велика, родена на 12. IV. 1935 година во Куманово, од татко Милан и мајка Коца, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Јелка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (212)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Милка Костовска, од Скопје, ул. „29 ноември“ бр. 44, подаде тужба за развод на бракот против Ристо Костовски, сега во неизвесност.

Се повикува тужениот Ристо Костовски, сега во неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или да ја соопшти на судот својата точна адреса. Во противен случај ќе му биде одреден старател кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 805/59. (192)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија при Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет на НРМ — Скопје, распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Рударски инспектор;
2. Градежен инспектор;
3. Инспектор за парни котли;
4. Инспектор за патен сообраќај;
5. Референт за сообраќај и
6. Референт во Комисијата за ревизија на проекти.

УСЛОВИ:

Под 1 — рударски инженер со најмалку 10 години практика во рударски претпријатија, од кои 8 години во јамски погон, а 3 години на положај јамски управник или говисок положај.

Под 2 — градежен инженер со најмалку 5 години практика и положен стручен испит.

Под 3 — машински инженер со најмалку 5 години пракса и положен стручен испит.

Под 4 завршен технички факултет — сообраќаен односно машински отсек и положен стручен испит.

Под 5 — завршен технички факултет — сообраќаен отсек.

Под 6 — завршено средно техничко училиште — градежен или архитектонски смер.

Плата спрема Законот за јавните службеници.

Настап на раобта веднаш по заклучувањето на конкурсот.

Молбите да се доставуваат до Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет, најдоцна 15 дена по објавувањето на конкурсот во „Службен весник на НРМ“.

Врз основа на чл. 33 од ЗЈС, Домот за народно здравје во Берово, распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

- | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ЗАБАР (дентиста) | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 2. БАБИЦА | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 3. БОЛНИЧАР-ХИГИЕНИЧАР | — | — | — | — | — | — | 1 |

Услови: Под 1 завршена средна медицинска школа за забари;

под 2 завршена школа за бабици; и

под 3 завршена школа за болничари.

Основна плата по ЗЈС, положајна и специјални додатоци по Правилникот на ДНЗ — Берово.

Молбите се поднесуваат до Управата на ДНЗ.

Конкурсот е отворен до пополнувањето на местата. (2064)

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работно место стручен соработник — хемичар

Услови: Филозовски факултет — хемиска група со практика и потребните услови по Законот за јавните службеници.

Основна и положајна плата по Законот за јавните службеници. Молбите со потребните документи се поднесуваат во Заводот во срок од 15 дена. (2065)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА НО НА ОПШТИНАТА — КУМАНОВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

1. Управител на Домот за народно здравје во град Куманово.

У С Л О В И:

Висока стручна спрема — медицински факултет, положен стручен испит, најмалку 3 години лекарски стаж, како и завршен двомесечен курс за управници на здравните домови или лекар специјалист.

Плата по Законот за јавните службеници, а положајна по Одлуката за управителите на здравните домови.

Молбите со кратка биографија и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници да се доставуваат до Конкурсната комисија на НО на општината Куманово.

Овој конкурс има важност 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (2066)

Факултетскиот совет на Филозофскиот факултет во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

— за еден редовен или хонорарен наставник (доцент, вонреден професор или редовен професор) за предметот Општа историја на стариот век;

— за еден редовен или хонорарен наставник (доцент, вонреден професор или редовен професор) за предметот Археологија;

— за еден наставник (доцент, вонреден професор или редовен професор) за предметот Историја на уметноста — среден век;

— за еден наставник (доцент, вонреден професор или редовен професор) за предметот Современа југословенска литература;

— за еден асистент за предметот Дидактика со методика.

Пријавите со биографија, список на научни и стручни трудови, во колку има такви, со по еден примерок од нив, и потребните такси, се поднесуваат во Деканатот на Факултетот.

Рок за поднесување на пријавите е еден месец од објавувањето. (2060)

ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

БИЛАНС

НА ПРЕТПР. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАБОТКА НА ТУТУН „СТИВ НАУМОВ“, БИТОЛА

Активa

на 31 декември 1958 година

Пасивa

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	35.995	1.	Фонд на основните средства . . .	11.995
2.	Парични средства на основ. средства	294	2.	Други извори на основните средства	23 394
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	3
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	3	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	28.112	5.	Фонд на обртните средства . . .	24.340
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	98	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	304
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . . .	4.915	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	11.576	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	6.500
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски . . .	736
		79.193	11.	Друга пасива	11.921
			ВКУПНО:		
					79.193

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието за производство и обработка на тутун „Стив Наумов“, Битола, е основано на 1-IV-1954 год. со решение на Народниот одбор на општината Битола под бр. 5856 од 1-IV-1954 г. а регистрирано при Околинскиот суд под бр. 145 од 12-IV-1954 год. со дејност индустриско производително претпријатие. Промената на дејноста е извршена при Окружниот стопански суд во Битола, под бр. 210 од 5-II-1955 година од индустриско станува земјоделско производително.

Дејноста на претпријатието е да произведува и преработува тутун до финален продукт за домашен и странски пазар.

Работничкиот совет и управниот одбор на претпријатието на своите седници ги решаваа основните проблеми: зголемување на продуктивноста, подобрување квалитетот како на производот така и квалитетот на земјата, трошењето на фондовите, набавка на основни средства, кредити за обртни средства, донесување на финансискиот план, донесување на правилници, формирање на разни комитети и друго.

Работничкиот совет разгледуваше и прашања за идната година, како да се зголеми производството со подобар квалитет, а нарочно за применување оораотката на типот „Јака“ кој е баран на светските пазари, а за кое се правени опити во 1958 година во олокот во с. Суводол. Во врска со тоа тој донесе решение да се во 1959 год. долниот блок во с. Суводол засади со тип „Јака“ од кое треба да се очекува околу 60 тони финален продукт на тутун, а како цената на овој тип е знатно поголема од досегашниот тип „Прилеп“ та со ова ќе се подобрат и приходите на претпријатието.

Поради слабиот принос на тутунот и намалување на коефициентот од 1,50 на 1,20 беше слаба и реализацијата. Затоа претпријатието покажа негативен доход од 2,092.261 дин., кој во целост е покриен од резервниот фонд.

Билансната положба во споредба со 1957 година е зголемена за 20,031.000 дин., обртни средства 5,007.000 дин. и основни средства 5,623.000 дин.

Финансовиот план на претпријатието е исполнет со 54,3%. Неисполнувањето на планот доаѓа од слабиот принос на тутунот поради сушната година и промената во коефициентот на девизите.

Сите обврски спрема заедницата се исполнети навреме.

БИЛАНС

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА МАЛО „БОР“, БИТОЛА

А к т и в а			на 31 декември 1958 година			П а с и в а				
Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ		
А. Основни средства			А. Извори на основните средства							
1.	Основни средства	1,153 027	1.	Фонд на основните средства . . .	1,836.183					
2.	Парични средства на основ. средства	111 470	2.	Други извори на основните средства	—					
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка							
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	409.428					
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—					
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства							
5.	Вкупни обртни средства	3,106.233	5.	Фонд на обртните средства . . .	30,109.384					
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—					
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	2,274.383	Г. Резервен фонд и други фондови							
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	1,947.218					
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—					
8.	Купувачи и други побарувања . . .	24,391.606	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива							
9.	Друга актива	12,060.597	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—					
ВКУПНО:			43,197.316	10.	Добавувачи и други обврски . . .	8,895.103				
				11.	Друга пасива	—				
				ВКУПНО:			43,197.316			

БИ Л А Н С **НА ПЕЧАТНИЦАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, СКОПЈЕ**

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	224.822	1.	Фонд на основните средства . . .	225 284
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	939
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	4.787	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	12.258
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	225	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	—	5.	Фонд на обртните средства . . .	38.037
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	55.621
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	13 378	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	13.787
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . . .	60.762	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	137.600	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	25.108
ВКУПНО:		441 574	10.	Добавувачи и други обврски . . .	24.114
			11.	Друга пасива	46.426
			ВКУПНО:		441.574

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА **ВО 1958 ГОДИНА**

Печатницата, регистрирана во Стопанскиот суд во книгата за регистрации на стопанските организации на страна 147 под ред. бр. 51 ја врши следната дејност: печатење на обрасци, книги и брошури и др. како и повржување на книги и цинкографија.

Во текот на 1958 год. печатницата оствари вкупен доход од 471,248.033 дин., од кој останува чист приход 102,324.265 дин.

Во почетокот на годината претпријатието имаше основни средства во вредност од 547,614.196 дин., додека на крајот на годината со извршена набавка на

нови основни средства и отпис на дотрајаните основни средства претпријатието има 562,784.252 дин.

Висината на обртните средства во почетокот на годината изнесува 113,711.712 дин., додека на крајот на годината изнесуваше 118,765.794 дин.

Просечниот број на работниците и службениците во 1958 година беше 408.

Вкупно исплатените лични доходи во 1958 год. изнесуваат 84,448.242 динари.

Личните доходи над личните доходи по тарифен став изнесуваат 8,214.000. Издвоените средства за фондови на претпријатието изнесуваат 12,617.098 динари. (19)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА **НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ПРОГРЕС“, ШТИП** **ВО 1958 ГОДИНА**

Претпријатието е регистрирано кај Окружниот стопански суд во Штип со дејностите: бравароли-мари, електроинсталатери, водоинсталатери, прецизна механика и колари.

Планот за 1958 год. претпријатието го има остварено со 129,88%. Вкупниот приход во 1958 год. изнесува 79,539.908 динари од кои чист приход 22,417.408 дин. Во претпријатието просечно работеа 58 работници и 19 службеници.

Од чистиот приход на слободно располагање 17,865.366 дин., 92,15% е распореден за личен доход, а 7,85%, за фондовите на претпријатието.

Во текот на годината е користен кредит од „РИФ“ за опрема, со што орудијата за работа се зголемија за 4,500.000 динари. Исто така има користено кредит од локалниот станбен фонд, со што е изградена станбена зграда со 6 стана, во која се сместени работници од претпријатието.

Голема тешкотија претпријатието има поради недостиг на работни простории, затоа во планот за идната година има планирано прадење на работилници. (53)

БИ Л А Н С
НА ГРАДЕЖНОТО ЗАНАЕТЧИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПРОГРЕС“, ШТИП

Ак т и в а			на 31 декември 1958 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	7.971	1.	Фонд на основните средства . . .	7.231			
2.	Парични средства на основ. средства	1.749	2.	Други извори на основните средства	4.563			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	7.151	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	313			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	7.016			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	13.284	5.	Фонд на обртните средства . . .	7.949			
			6.	Други извори на обртните средства	9.715			
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови					
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	892	7.	Резервен фонд и други фондови . .	1.292			
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—			
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
8.	Купувачи и други побарувања . . .	14.985	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—			
9.	Друга актива	—	10.	Добавувачи и други обврски . . .	7.667			
			11.	Друга пасива	285			
ВКУПНО:		46.032	ВКУПНО:		46.032			

БИ Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ЖИТО И ПЕРЕРАБОТКИ ОД ЖИТО „ЖИТО-МАКЕДОНИЈА“
— ФИЛИЈАЛА — КОЧАНИ

Ак т и в а			на 31 декември 1958 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	109.212	1.	Фонд на основните средства . . .	121.997			
2.	Парични средства на основ. средства	18.212	2.	Други извори на основните средства	6.560			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	2.796			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	2.927	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	181.880	5.	Фонд на обртните средства . . .	20.190			
			6.	Други извори на обртните средства	10.904			
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови					
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1.168	7.	Резервен фонд и други фондови . .	2.627			
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—			
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
8.	Купувачи и други побарувања . . .	31.671	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	29.056			
9.	Друга актива	3.023	10.	Добавувачи и други обврски . . .	152.165			
			11.	Друга пасива	1.801			
ВКУПНО:		348.093	ВКУПНО:		348.093			

БИЛАНС

НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА НИСКОГРАДБА „ВАРДАР“, СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	33 975	1.	Фонд на основните средства . . .	46.469
2.	Парични средства на основ. средства	13.296	2.	Други извори на основните средства	6.256
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	14.837	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	7.970
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	358	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	7.225
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	21.921	5.	Фонд на обртните средства . . .	5.496
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	7.316
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	2.555	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	2.707
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	5.844
8.	Купувачи и други побарувања . . .	36.576	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	901	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	8.000
ВКУПНО:		124.419	10.	Добавувачи и други обврски . . .	20.441
			11.	Друга пасива	6.695
			ВКУПНО:		124.419

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1958 ГОДИНА

Градежното претпријатие „Вардар“ — Скопје е формирано во почетокот на 1953 година. Се занимаваше исклучиво со нискоградба, со изградба и поправка на патишта, мостови, канализација, додека во текот на 1955 год. предметот на работата го прошири и денеска тоа изведува работи од високоградба. Тоа е специјализирано и за изведување на сите видови изолации по современ начин. Во текот на изминатиот период претпријатието успешно ја вр-

шеше својата работа, што се гледа од позитивниот резултат во секоја измината година.

Исто така благодареејќи на проширената дејност на претпријатието и новиот начин на работата и во 1958 година, тоа оствари бруто-продукт во износ од 165,097.734, или доход од 80,567.703 дин. Чист приход на стопанската организација и останува 68,731.369 дин. од кој се покриени личните доходи во висина од 53,794.147 дин., како и лични доходи на платите над тарифен правилник во износ од 8,759.136 дин., вонреден придонес за буџетите 334.012 д. и 5,844.074 дин. за распределба за фондовите на претпријатието. (46)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1958 ГОДИНА

Со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 195 од 24-IX-1955 год. е основано Трговското претпријатие на мало „Плут“, Гевгелија, во состав на две продавници, а со решение на Народниот одбор на општината — Гевгелија број 04—1710/Л од 26-VI-1958 год. се припоени уште две продавници од Трговското претпријатие „Беласица“, Гевгелија. Со решение на Окружниот стопански суд во Скопје бр. 1326 од 22-XI-1955 год. претпријатието е запишано во регистарот на стопанските организации под фирма Трговско претприја-

тие на мало „Плут“ — Гевгелија. Основна дејност му е трговија на мало со колонијални и железарски намештај и музички инструменти.

Организационен состав: четири продавници, од кои две со колонијални и мешани стоки, една железарија и една продавница со намештај и музички инструменти. Постигнат промет-реализација вкупно 75,248.826 дин. Остварена разлика во цени 6,978.000 дин. при процент од 8,78%. Остварен доход во износ од 3,032.138 дин.; личен доход 2,592.262; фондови 181.590 дин. Задолжителни придонеси од доходот 258.286 дин. Просечна работна сила 12 работници и службеници. Исплатени се лични примања на работниците и службениците со 100%. (58)

БИЛАНС
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА МАЛО „ПЛУГ“, ГЕВГЕЛИЈА

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	1,076.097	1.	Фонд на основните средства . . .	1,100.497
2.	Парични средства на основ. средства	24.400	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	43.992	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	12.578.002	5.	Фонд на обртните средства . . .	229 503
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	11.072.046
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1,068.868	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	928 357
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . . .	1,347.899	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	58.780	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски . . .	2,867.635
		16,198 038	11.	Друга пасива	—
			ВКУПНО:		
					16,198.038

БИЛАНС
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА МАЛО И ГОЛЕМО „КОРАБ“ — ГОСТИВАР

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	17.204	1.	Фонд на основните средства . . .	10 211
2.	Парични средства на основ. средства	2.570	2.	Други извори на основните средства	10.241
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	6.295	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	417
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	4	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	6.593
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	117.463	5.	Фонд на обртните средства . . .	1 410
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	85.858
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	4.433	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	4.560
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . . .	38.448	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	507	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски . . .	67 009
		186 924	11.	Друга пасива	625
			ВКУПНО:		
					186.924

БИ Л А Н С **НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА КИЛИМИ И ЈАМБОЛИИ, БИТОЛА**

Ак т и в а			на 31 декември 1958 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	8.717	1.	Фонд на основните средства . . .	9.337			
2.	Парични средства на основ. средства	104	2.	Други извори на основните средства	—			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	167			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	167	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	11.024	5.	Фонд на обртните средства . . .	10 193			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	7.775			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1.389	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	1.439			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	124			
8.	Купувачи и други побарувања . . .	9.724	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	2.065	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—			
ВКУПНО:		33.190	10.	Добавувачи и други обврски . . .	2.910			
			11.	Друга пасива	1.245			
			ВКУПНО:		33.190			

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА КИЛИМИ И ЈАМБОЛИИ, БИТОЛА ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието е основано на 10-IX-1946 год. со Решение на Президиумот на Народното собрание на НРМ — Скопје бр. 3804.

Во текот на 1958 год. претпријатието броеше просечно 49 работници и службеници, од кои: 4 висококвалификувани, 15 квалификувани и 30 полуквалификувани.

Обртните средства на претпријатието изнесуваат 17,967.187 дин. Коефициентот на обртот на обртните средства во однос на вкупниот приход изнесува 4.

Основните средства на претпријатието се потражани со намалена работоспособност, отпишани се за околу 90%. За поправки на основните средства во текот на годината се утrophени 893.398 дин.

Спрема општествениот план претпријатието требаше да оствари вкупен приход од 55,071.000 дин., а оствари 69,833.000 дин. или повеќе 27%. Ваквото

исполнување на планот се должи на добрата организација на работата и залагањето на целиот колектив. Во текот на годината претпријатието успеа да се здобие со нови деловни пријатели и надвор од нашата Република, тоа помогна да се зголеми реализацијата.

Залихите на готовите производи и полупроизводи на крајот на годината се намалени за 50% во однос на почетокот на годината.

Со суровини (волна) претпријатието се снабдуваше од Кожарата во Битола, а со еден мал дел од други извори. Потешкотии имаше околу набавката на аналнските бои кои во поголем дел се од увоз. Но со преориентацијата на домашни бои и оваа пречка е острaнeтa.

Зградите во кои е сместено претпријатието се стари, така што не одговараат за еден среден технолошки процес. Имајќи го ова предвид Работничкиот совет донесе решение да се изгради нова работилница со средства на претпријатието, а покрај тоа е направен и економски елаборат за набавка на нови машини, со што ќе се зголеми вкупниот приход за 86%. (74)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Комуналната банка отпочна со својата редовна работа на 1-I-1958 година и во текот на работата и обавуваше следните работи: краткорочно кредитирање, издавање на потрошачки кредити, приби-

рање на слободните парични средства — штедење, долгорочно кредитирање, извршување буџетот на народните одбори, а согласно со решение бр. 12581 за основање на Комуналната банка на Општината Кочани, издадено од Народниот одбор на општината Кочани. (1)

Б И Л А Н С
НА КОМУНАЛНАТА БАНКА 807-73 КОЧАНИ ЗА 1958 ГОДИНА

Активa		Пасивa	
ТЕКСТ	ИЗНОС	ТЕКСТ	ИЗНОС
А — Основни средства	15.986	А — Извори на осн. средства	15.881
Основни средства	19.162	Неотп. дел на вредноста на основните средства	15.881
Основни средства во изгр. изработка и набавка	105		
	19.267	Б — Краткорочни обврски	804.938
Исправка на вредноста осн. средства	3.281	Жиро сметки	123.103
Б — Финан. средства	109	Остан. кратк. обврски	1.542
Б — Краткорочни кредити	370.325	Депозити	463
Кредити за обр. средства	236.249	Влогови на штедна	43.801
Потрошачки кредити	134.076	Средства и фонд. на стоп.	87.441
		Општ. фонд и сред. за инвес.	160.994
Г — Долгорочни кредити		Посебни друш. фондови и резерви	68.547
Заеми за инвестиции	161.112 161.112	Обврски по работите со Нар. банка	274.936
Д — Останата актива	280.368	Обврски спрема државата	25.753
Побар. по работи со држ.	12.583	Сопствени фондови	481
Работи со Нар. банка	260.494	Разна пасива	17.877
Разна актива	7.291	ДОВИВКА	7.081
	827.900		827.900

Б И Л А Н С
НА УГОСТИТЕЛСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „УНАП“ — ДЕМИР ХИСАР — БИТОЛСКО

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	1.488	1.	Фонд на основните средства . . .	1.733
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	1.676	5.	Фонд на обртните средства . . .	500
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	116
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	100	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . . .	669	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	550	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	1.750
			10.	Добавувачи и други обврски . . .	311
			11.	Друга пасива	73
ВКУПНО:		4 483	ВКУПНО:		4.483

БИЛАНС **НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, КОЧАНИ**

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година					
Ред. бр.ј	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. бр.ј	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	227.930	1.	Фонд на основните средства . . .	150.142
2.	Парични средства на основ. средства	35.103	2.	Други извори на основните средства	55.170
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	10.021	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	5.613
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	7.893	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	9.416
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	212.436	5.	Фонд на обртните средства . . .	43.023
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	13.690	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	15.546
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	10.946
8.	Купувачи и други побарувања . . .	68.487	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	56.403	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	243.319
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски . . .	13.442
		631.963	11.	Друга пасива	85.346
			ВКУПНО:		
					631.963

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, КОЧАНИ ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието е основано во 1923 година. Располага со основни и издвоени средства во износ од 280,947.000 динари.

Со откупот има откупени количини тутун во износ од 965 тони, а од откупената количина има добиено финален продукт во износ од 896 тони.

Од остварениот финален продукт претпријатието има реализирано за странските пазари 263 тони, а за домашна фабрикација 243 тони тутун. Од остатокот како готов производ се за извоз уште 104 тони, а 286 тони се за домашна фабрикација.

Од реализираното производство претпријатието през 1958 година има остварен вкупен приход во из-

нос од 365.514.000 динари; од остварениот приход, претпријатието има остварен доход од 36,867.900 динари. Доходот е распределен според постојните законски прописи.

Управните органи на своите седници најмногу ги третираа прашањата од областа за унапредувањето на тутуновото производство, квалитетот, квантитетот на производот, продуктивноста на трудот и стручното издигнување на работниците. Претпријатието организира тримесечен стручен курс за квалификувани работници, од кои 27 работници полагаа стручен испит за квалификувани работници. Формирана е и двегодишна школа за оквалификување на тутуновите работници при претпријатието.

(7)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПЕЧАТНИЦАТА „11 ОКТОМВРИ“, ПРИЛЕП ВО 1958 ГОДИНА

Стопанската организација во текот на 1958 година постигна бруто-продукт од 15,530.051 дин. или во споредба со 1957 год. планот е надминат за 83%. Во текот на годината се зголеми бројот на работниците, а се уголемија и основните средства.

Почетната состојба на основните средства на 1-I-1958 год. беше 6,447.173 динари; во текот на го-

дината тие се зголемени за 2,280.265 дин. Претпријатието изврши отпис на дотрајани основни средства во вредност од 153.920 динари.

Фондот на обртните средства на ден 1-I-1958 г. изнесуваше 931.985 дин., во текот на годината е зголемен за 90.171 дин., која сума е издвоена од средствата при користење за набавка на основните средства. Зголемени се износите и на другите фондови.

Снабдувањето со сировини во текот на годината најде на големи тешкотии (недостиг на хартија).

БИ Л А Н С
НА ПЕЧАТНИЦАТА „11 ОКТОМВРИ“, ПРИЛЕП
на 31 декември 1958 година

Ак т и в а			П а с и в а		
Рел. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Рел. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	4.480	1.	Фонд на основните средства	4.696
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	24	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	64
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	1.019	5.	Фонд на обртните средства	1 022
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	1.000
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	108	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	119
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . . .	1.310	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	2.491	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски . . .	1.478
		9.432	11.	Друга пасива	1.053
			ВКУПНО:		
					9.432

БИ Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БАНАТ“ — СКОПЈЕ
на 31 декември 1958 година

Ак т и в а			П а с и в а		
Рел. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Рел. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	7.362	1.	Фонд на основните средства	5 973
2.	Парични средства на основ. средства	1.201	2.	Други извори на основните средства	2 590
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	33	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	3.821
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1.051	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	42.536	5.	Фонд на обртните средства	2.631
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	2.460
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1 341	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	1.194
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . . .	14.697	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	53	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	10.492
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски . . .	39.113
		68.272	11.	Друга пасива	—
			ВКУПНО:		
					68 272

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БАНАТ“, ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието е основано од Народниот одбор Скопје — Секретаријат за стопанство, со решение бр. 8675 од 11-XI-1954 год., а е регистрирано при Окружниот стопански суд во Скопје под бр. 700/700 како Трговско претпријатие за промет со жита и фураж на мало „Банат“ — Скопје.

Дејноста на претпријатието е продажба на мало: жита, мелнички преработки и храни за добиток — фураж.

Во деловната 1958 година претпријатието постигна видни резултати кои се манифестираат преку натфрлање на планираниот стоковен промет, остварениот доход и чист приход што го гарантираат рентабилитетот на претпријатието.

Планираниот стоковен промет од 300,000.000 динари е исполнет со 122% што изнесува 366,737.834

динари. Остварениот вкупен приход во 1958 година во износ од 33,452.486 дин., во споредба со остварениот вкупен приход во 1957 год., покажува зголемување од 20,93%, додека остварениот доход од 18,444.187 дин. покажува зголемување за 10,43% во споредба со остварениот доход во 1957 година.

По одбивање на придонесот од доходот во износ 4,407.321 дин. кој е пресметан по скалата од членот 49 на Законот за придонесот од доходот, останува чист приход на претпријатието 14,036.866 динари.

Остварениот чист приход е распределен на лични доходи на работниците 10,935.833 дин. и на фондовите на претпријатието 3,101.033 дин. од кои 363.764 дин. за резервниот фонд и 2,737.269 за фонд на заедничката потрошувачка.

Постигнатите резултати во 1958 година се должат на добрата организација на работата во претпријатието и залагањето на работниот колектив. (84)

БИЛАНС НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОЛОНИЈАЛ И ПРЕХРАНБЕНИ АРТИКЛИ НА ГОЛЕМО „АНГРОКОЛОНИЈАЛ“ — СКОПЈЕ					
Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	19.187	1.	Фонд на основните средства	21 963
2.	Парични средства на основ. средства	210	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	12 100	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	12.100
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	104	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	186
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	170 842	5.	Фонд на обртните средства	212.795
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	50.045
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	18.800	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	15.352
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања	216.043	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	80.099	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	37.534
ВКУПНО:		517 985	10.	Добавувачи и други обврски	166.444
			11.	Друга пасива	1.566
			ВКУПНО:		517 985

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „АНГРОКОЛОНИЈАЛ“ — СКОПЈЕ

Претпријатието во 1958 година оствари: промет 2.295,074.102 дин., доход 34,239.135 дин., а чист приход 27,019.910 динари.

През 1958 година претпријатието користеше просечно кредит од 254,875.190 дин.

Претпријатието имаше залихи на стоки од 143,790.641 дин. а работеше со персонал 91 лице.

Во своето работење постигна просечна разлика во цени 3,41%.

Претпријатието го натфрли планираниот промет со 25%, ги покри сите трошоци и чистиот приход го распредели на лични доходи и фондови, како и сите обврски кон заедницата ги измири навреме. Овој успех покажува дека претпријатието ја исполни својата задача и го оправда своето постоење. (22)

Б И Л А Н С

НА ПРЕТПР. ЗА ТУРИСТИЧКИ И СООБРАКАЈНИ УСЛУГИ „ПУТНИК-МАКЕДОНИЈА“, СКОПЈЕ

Активa на 31 декември 1958 година Пасива

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	5.256	1.	Фонд на основните средства . . .	3.698
2.	Парични средства на основ. средства	53	2.	Други извори на основните средства	1.612
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	11.220	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	8.969
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	2.640
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	7.966	5.	Фонд на обртните средства . . .	910
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	65	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	1.084
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . . .	5.631	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	646	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	100
ВКУПНО:		30.837	10.	Добавувачи и други обврски . . .	4.671
			11.	Друга пасива	7.153
			ВКУПНО:		30.837

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието „Путник-Македонија“ — Скопје е основано со Решение на Владата на НРМ бр. 1640 од 30-VIII-1951 год. под АОР на Главната управа на туризмот и угостителството на НРМ, а е заведено во регистарот на државните стопански претпријатија-организации под реден бр. 353.

Дејноста на претпријатието е давање на туристички и сообраќајни услуги на патници и туристи.

Спрема тарифниот правилник колективот брои 34 души. През време на годината овој број не беше постојан (болувања, климатски лекувања и сл.).

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „БОР“, КИЧЕВО ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието е основано во 1955 год. со решение на Околинскиот одбор Кичево под бр. 9085, со цел да го снабдува градот и околицата со градежен и огревен материјал.

Основна гранка на претпријатието е трговија на големо со градежен, горивен и огревен материјал.

Во 1958 година ова претпријатие имаше планирано промет од 200.000.000 дин., а оствари 372.472.827 динари. Надминат е планот со околу 86%. Врз база на остварениот промет од 1957 година прометот во 1958 год. е надминат со околу 70%.

Во текот на годината претпријатието оствари вкупно: промет во износ од 424.859.111 дин., вкупен приход 25.178.199 дин., расходи 4.801.973 дин., доход 20.976.226 дин., придонес за доход 9.109.543 дин., личен доход 11.866.683 дин., фондови 377.456 дин. и во придонес за буџетите 261.850 дин.

Во оваа година стопанската организација работеше со основни средства од 10.369.282 (набавна вредност). Обртни средства не користи, т. е. не ужива никакви кредити за обртни средства. Свои обртни средства има во износ од 910.044 дин. (93)

Претпријатието во 1958 година има остварено доход, по одбивање на трошковите на работењето, 7.874.195 динари.

Платите на работниците им се исплаќани 100%. Спорни и сомнителни побарувања на крајот на годината нема. Просечните залихи на стоки се движеа околу 9.895.107 динари.

Просечно користен кредит во извештајната година 44.298.057 динари.

Кредитот врз база на прометот е завртен околу 8,5 пати.

Просечните залихи на стоки врз база на прометот се заврпени околу 37 пати.

Сметководството беше во секое време ажурно.

Вака постигнатиот успех на претпријатието е резултат на залагањето на целиот колектив, а особено на комерцијалното одделение. (27)

БИЛАНС
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ, ТЕХНИЧКА СТОКА, НАФТА,
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И ОГРЕВ НА ГОЛЕМО „БОР“ — КИЧЕВО

Активa			на 31 декември 1958 година			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	1.902	1.	Фонд на основните средства . . .	4.534			
2.	Парични средства на основ. средства	2.341	2.	Други извори на основните средства	—			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	1.100			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1.100	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	13.857	5.	Фонд на обртните средства . . .	130			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1.739	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	1.739			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	238			
8.	Купувачи и други побарувања . . .	42 729	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	362	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	44.170			
ВКУПНО:		64.030	10.	Добавувачи и други обврски . . .	12.119			
			11.	Друга пасива	—			
			ВКУПНО:		64 030			

БИЛАНС
НА ЗАНАЕТЧИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРУМЕННИЦА“ — СТРУМИЦА

Активa			на 31 декември 1958 година			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	29.267	1.	Фонд на основните средства . . .	1.780			
2.	Парични средства на основ. средства	305	2.	Други извори на основните средства	28.086			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	1.363	5.	Фонд на обртните средства . . .	1.873			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	194	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	194			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—			
8.	Купувачи и други побарувања . . .	4 499	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	2.500	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—			
ВКУПНО:		38.128	10.	Добавувачи и други обврски . . .	6.195			
			11.	Друга пасива	—			
			ВКУПНО:		38.128			

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ЈАВЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ПАТНИЦИ „ТРАНСПОРТ“, БИТОЛА

Активa

на 31 декември 1958 година

Пасивa

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	49.932	1.	Фонд на основните средства . . .	48 767
2.	Парични средства на основ. средства	3.729	2.	Други извори на основните средства	4 894
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	43	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	12.230	5.	Фонд на обртните средства . . .	5.651
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	3.450
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	15	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	87	7.	Резервен фонд и други фондови . .	514
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	841
8.	Купувачи и други побарувања . . .	10.650	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	4.534	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	5.300
ВКУПНО:		81.220	10.	Добавувачи и други обврски . . .	9.081
			11.	Друга пасива	2.682
			ВКУПНО:		81 220

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТРАНСПОРТ“, БИТОЛА ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието е основано на 1-I-1948 год. со спојување на бившото Поверенство за транспортен труд и Отсекот за транспорт при „Гранап“ — Битола. Регистрацијата е извршена на 30-I-1948 година со назив „Градски Транспорт“, Битола, а во текот на 1955 год. називот е променет во Претпријатие за превоз на стоки „Транспорт“ — Битола.

Во текот на 1958 год. во претпријатието беа запослени 130 работници и 13 службеници.

Со претпријатието раководи работнички совет од 30 члена и управен одбор од 7 члена. Во 1958 год. работничкиот совет одржал 11 состаноци на кој третираше разни проблеми во претпријатието и тоа: планот за производство, тарифниот правилник, управувањето со основните средства и др.

Во текот на годината планот на производството е остварен со 116% или во натурални показатели со 118%. Ваквото остварување на планот е резултат на залагањето на целиот работен колектив.

Вкупното производство може да се види од овие податоци (во илјади)

	Планирано	Остварено	Индекс
1. Вкупно приходи	60.000	66.479	111%
2. Матер. трошоци	20.620	26.919	131%
3. Амортизација	8.500	7.293	86%
4. Лични доходи			
по тар. правилник	23.970	28.716	120%
5. Придонеси	1.000	778	78%
6. Чист приход	5.910	2.773	47%

Ова е резултат на изменетата структура на калкулативните трошоци.

Спрема одлуката на работничкиот совет од чистиот приход дадено му е на колективот 1,900.000 дин. а 800.000 дин. се внесени во фондовите на претпријатието.

Во 1958 год. се набавени како основни средства една стабилна бор машина и два коњи, а е расходуван еден стар камион.

Снабдувањето со сировини и материјали во главно се одвива нормално.

(77)

БИ Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА МЕШОВИТИ СТОКИ НА ГОЛЕМО
„РАЗНОПРОМЕТ“ — СКОПЈЕ
на 31 декември 1958 година

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	10.411	1.	Фонд на основните средства . . .	13.906
2.	Парични средства на основ. средства	3 495	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	120	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	8.306
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	7.994	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	10.210	5.	Фонд на обртните средства . . .	9.376
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	159.596
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	14.409	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	15.155
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . . .	94 534	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	275.765	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	15.862
ВКУПНО:		416 988	10.	Добавувачи и други обврски . . .	129.093
			11.	Друга пасива	65.694
			ВКУПНО:		416 988

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „РАЗНОПРОМЕТ“,
СКОПЈЕ ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието е основано во 1949 година, а е реорганизирано во 1951 год. Оттогаш наваму, од година на година, се постигнати значајни резултати. Така секоја година планот е со осетен скок во однос на претходната, плановите секогаш се реализирани и натрфрени. Особени успеси претпријатието имаше во 1957 год., а во 1958 год. планот е реализиран со 153%, или во однос на 1957 год. со 135%.

Постојаното зголемување и реализирање на задачите се должи на зацврстената внатрешна организација, подобрените технички услови за работа,

обезбедувањето на магазински и канцелариски простории и зајакнати деловни врски со добавувачите и купувачите.

Добрите финансиски резултати претпријатието ги оствари придржувајќи се кон својата задача како просист: секогаш да има полн асортиман на стоки и да врши навремен дотур на стоките од своите купувачи.

Планот е остварен со зголемување на персоналот од 10% во однос на минатата година. Продуктивноста на трудот е зголемена со 25%, или со 190% наспрема 1956 год. благодарейќи на големата заинтересираност на органите на самоуправавањето.

Истовремено претпријатието водеше сметка и за постојните фондови. (29)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БЕЛА ВОДА“,
ТИТОВ ВЕЛЕС
ВО 1958 ГОДИНА

Ова претпријатие е формирано на 1-III-1954 год. со задача да произведува, преработува и продава тутун за извоз и домашна фабрикација.

Производствената задача за 1958 год. претпријатието ја изврши со 60%. Од планираната количина 120 тони произведе само 71 тон тутун што е последица на големата суша во текот на летото.

Но и покрај тоа претпријатието успеја да ја одржи постојаната работна рака од 280 работника и службеника со тоа што се преорентира на врше-

ње услуги на Тутуновиот комбинат од Прилеп. Нему му изманипулира, односно изврши индустриска пре работка на 780 тони тутун, реализирајќи 43 милиони динари.

Од своите залихи тутун претпријатието реализира 71 милион дин. Од таа сума 76% се извозни тутуни, а 24% за домашна фабрикација. Со тоа годината ја заврши со бруто-продукт од 114,5 милиони динари. Од тоа оствари чист приход 67,358 илјади, личен доход 61.284 илјади и во фондовите на претпријатието распореди 6.074 илјади динари.

Претпријатието во текот на годината користеше кредит од Народната банка во вкупен износ од 82.510 илјади динари. (68)

БИЛАНС

НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДНО ПРЕТ ПРИЈАТИЕ „БЕЛА ВОДА“, ТИТОВ ВЕЛЕС

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	15.253	1.	Фонд на основните средства . . .	17.374
2.	Парични средства на основ. средства	5 178	2.	Други извори на основните средства	3.578
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	6.073
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	89.929	5.	Фонд на обртните средства . . .	13.681
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1.814	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	2.696
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . . .	11.922	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	45.214	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	82.510
ВКУПНО:		169.310	10.	Добавувачи и други обврски . . .	2.351
			11.	Друга пасива	41.044
			ВКУПНО:		169.310

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЖИТО-ВАРДАР“, ТИТОВ ВЕЛЕС

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	218.348	1.	Фонд на основните средства . . .	218.208
2.	Парични средства на основ. средства	1.466	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	1.451
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1 451	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	172 896	5.	Фонд на обртните средства . . .	9.190
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	22 870
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	12.587	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	12 709
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	3.000
8.	Купувачи и други побарувања . . .	131.581	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	6 285	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	50 749
ВКУПНО:		544 614	10.	Добавувачи и други обврски . . .	148.623
			11.	Друга пасива	77.814
			ВКУПНО:		544.614

Б И Л А Н С **НА СЛАТКАРСКОТО МЛЕКАРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЈАГОДА“ — БИТОЛА**

А к т и в а			на 31 декември 1958 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	3.309	1.	Фонд на основните средства . . .	3.206			
2.	Парични средства на основ. средства	728	2.	Други извори на основните средства	—			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	80			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	80	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	—	5.	Фонд на обртните средства . . .	1.781			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	849			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	149	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	247			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	685			
8.	Купувачи и други побарувања . . .	382	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	5.497	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	1.390			
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски . . .	578			
			11.	Друга пасива	1.329			
			ВКУПНО:					

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Слаткарското млекарско претпријатие „Јагода“ — Битола е основано на 1-ХП-1956 година со решение на Народниот одбор на општината Битола бр. 37676.

Запослени работници и службеници во ова претпријатие на 31-ХП-1958 година имаше 53 члена од кои работници 47, а службеници 6.

Претпријатието има во својот состав 9 (девет) слаткарници-млекарници и 5 (пет) работилници за производство на разни видови на слатки и млекарски производи.

Вкупно остварен приход за целата година 50.080.008 дин. По одбиток на материјалните трошоци е остварен доход 11.752.803 дин.

Остварениот доход се распореди според постојните прописи.

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „ИЗВОР“, с. ВОЈШАНЦИ ВО 1958 ГОДИНА

Задругата е формирана на 1-ХП-1953 година. Нејзината дејност е: земјоделство, гранки: полјоделство, градинарство, лозарство, сточарство и откуп на земјоделски производи.

Задругата има 63 постојани работници и по потреба зема сезонски работници за извршување на производствениот план.

Ова претпријатие иако младо, за разлика од 1947 год. постигна видни резултати и направи за 10.000.000 дин. реализација повеќе.

Личните доходи на работниците по тарифниот правилник се исплатени до крајот на годината и останала уште по завршната сметка за исплаќање по една неполна месечна плата. Оваа реализација е резултат и од самото залагање на колективот.

Основните средства на ова претпријатие се стари. Тие се затекнати од бившите самостојни слаткарски дуќани. Сегашната вредност на основните средства е 10% од набавната вредност.

Во 1957 и 1958 година претпријатието делум изврши набавка на нови основни средства. Набавен е еден апарат за сладолед за 900.000 дин., столови, маси, излози, разни основни средства во угостителството како и други средства како постојан инвентар. (107)

Задругата од година на година го зголемува својот бруто продукт. Во 1956 год. вкупно бруто приход 12.500 во илјади, а во 1957 бруто приход на 21.056 во илјади динари а во 1958 година на 31.319 во илјади. Значи, знатно расте производството од година на година.

Задругата располага со сите видови земјоделски машини и употребува современа агротехника.

БИЛАНС

НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „ИЗВОР“, с. ВОЛШАНЦИ — ТИТОВВЕЛЕШКА ОКОЛИЈА

на 31 декември 1958 година

А к т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	16.662	1.	Фонд на основните средства . . .	4.944
2.	Парични средства на основ. средства	2.218	2.	Други извори на основните средства	13 936
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	14.473	5.	Фонд на обртните средства . . .	3.070
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	8.207
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	165	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	206	7.	Резервен фонд и други фондови . .	847
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	102
8.	Купувачи и други побарувања . . .	4.513	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	3.281	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	2.300
ВКУПНО:		41.518	10.	Добавувачи и други обврски . . .	5.592
			11.	Друга пасива	2.520
			ВКУПНО:		41.518

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ, ПРИЛЕП

на 31 декември 1958 година

А к т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	8.160	1.	Фонд на основните средства . . .	12.278
2.	Парични средства на основ. средства	1.928	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	37
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	2.507	5.	Фонд на обртните средства . . .	772
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	36	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	34
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . . .	40	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	2.188	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		14 860	10.	Добавувачи и други обврски . . .	1.534
			11.	Друга пасива	205
			ВКУПНО:		14.860

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието за прикажување на филмови, Прилеп го заврши своето работење во 1958 година со позитивен резултат.

Претпријатието направи промет 21,795.052 дин. или повеќе остварено од 1957 год. односно во 1958 год. 5,733.252 дин., што е последица на залагањето на колективот и подобрената организациона работа во претпријатието, бидејќи цените на влезните билети се останати исти како и во 1957 година.

През 1958 год. претпријатието има прожектирано 138 филмови на 1959 претстави, со вкупно посетители 472.646.

Покрај исплатите извршени во текот на 1958 година за набавени основни средства, во 1957 и 1958 година во износ од 2,038.737 динари, фондот на основните средства со почетна состојба од 9,047.844 динари нарасна на 31-XII-1958 година на 10,586.449 динари.

Фондот на обртните средства со почетна состојба од 661.342 динари е наголемен на 772.489 дин. (44)

БИЛАНС

НА ИНВАЛИДСКОТО ЗАНАЕТЧИСКО ПРОИЗВОДИТЕЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БИЛЈАНА“, СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	23.080	1.	Фонд на основните средства . . .	28.131
2.	Парични средства на основ. средства	4.182	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	16	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	252
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	10.627	5.	Фонд на обртните средства . . .	8.962
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	—	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	375
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . . .	1 971	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	3 269	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	2 000
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски . . .	2.549
		43.145	11.	Друга пасива	876
			ВКУПНО:		
					43.154

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Инвалидското занаетчиско производително претпријатие „Билјана“, Скопје, е основано во 1947 година од страна на Главниот одбор на воените инвалиди на НРМ, а е регистрирано на 13-X-1954 год. при Окружниот стопански суд во Скопје со решение Ј. И. 626/54 со дејност: производи слатки, сода-вода и др.

За извршување на планот претпријатието располагаше со основни средства 26,285.078 динари, а покрај тоа користеше кредит кај Народната банка во висина од 8,285.000 динари.

Во текот на економската 1958 година претпријатието направи промет од 83,533.182 дин., а планираниот изнесува 72,000.000 дин. Значи планот за промет е натфрлен за 11,533.182 динари.

Остварениот вкупен приход е распределен според постојните прописи. (31)

БИ Л А Н С **НА ФАБРИКАТА ЗА ШЕКЕРНИ ПРО ИЗВОДИ „ПРОГРЕС“ — БИТОЛА**

Ак т и в а			на 31 декември 1958 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	
А. Основни средства			А. Извори на основните средства			
1.	Основни средства	58.132	1.	Фонд на основните средства . . .	20.341	
2.	Парични средства на основ. средства	24.535	2.	Други извори на основните средства	36.691	
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка			
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	152	
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	153	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—	
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства			
5.	Вкупни обртни средства	—	5.	Фонд на обртните средства . . .	10.114	
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	23.961	
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1.646	Г. Резервен фонд и други фондови			
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	1.680	
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	2.220	
8.	Купувачи и други побарувања . . .	20 523	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива			
9.	Друга актива	34.040	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	19.074	
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски . . .	18.457	
		139.029	11.	Друга пасива	6.339	
			ВКУПНО:			
					139.029	

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА **ВО 1958 ГОДИНА**

Фабриката за шеќерни производи во Битола е основана како Градско народно претпријатие во 1951 год., а од 25-I-1957 год. е регистрирано како Фабрика за шеќерни производи „Прогрес“ — Битола.

Во фабриката се запослени 126 лица од кои 112 работници и 14 службеници.

Работничкиот совет се состои од 21 член од кои две жени и 19 мажи. Одржа 13 состаноци, на кои се решаваат разни проблеми на фабриката: адаптација на опожарената зграда, набавка на машини, примање на нови работници, штетата од пожарот и друго.

Во 1958 год., во однос со 1957 год. планот е исполнет со 127,48%. Зголемувањето на производство-

то е резултат на располагањето со поудобни простории и со зголемена работна рака.

Снабдувањето на материјалите и сировините беше малку отежнато поради немање доволно обртни средства, но производството не претрпи застој.

Фабриката има составена инвестициона програма за инсталација на парен котел и за изградба на опожарената зграда.

Зголемување на капацитетот по пат на реконструкција на фабриката се очекува во 1959 година, бидејќи машините не се поставени а зградата е недоградена.

Работничкиот совет, поради настанатата штета од пожарот, донесе решение нераспоредените средства во износ од 2,200.000 дин. да ги пренесе во фондот на основните средства. (75)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА **ВО 1958 ГОДИНА**

Трговското претпријатие на големо „Задругар“, Битола, е основано на 1-IV-1954 година со решение на Градската општина Битола бр. 5856 од 1-IV-1954 год. и е регистрирано во Окружниот стопански суд во Битола на 15-V-1954 год. под бр. 160/I.

Основна дејност на претпријатието е трговска: купопродажба на мешани индустриски стоки во внатрешен промет.

Својата дејност претпријатието ја врши преку своите три специјализирани складови, кои по својот

органски состав претставуваат и три самостојни погони. Тие преку сметководните показатели, со своето работење се во рамките на претпријатието.

Планираниот промет од 800.000.000 дин. е остварен со 105%.

Во текот на 1958 година претпријатието оствари вкупен приход од 32,102.000 динари.

Остварен е доход од 19,458.000 дин. и е извршена распределба спрема постојните законски прописи.

Просечниот број на работниците во текот на 1958 година беше 32. (30)

БИЛАНС
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО „ЗАДРУГАР“, БИТОЛА

Ак т и в а			на 31 декември 1958 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	
А. Основни средства			А. Извори на основните средства			
1.	Основни средства	4.542	1.	Фонд на основните средства . .	5.390	
2.	Парични средства на основ. средства	848	2.	Други извори на основните средства	—	
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка			
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—	
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—	
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства			
5.	Вкупни обртни средства	134.925	5.	Фонд на обртните средства . . .	98.727	
			6.	Други извори на обртните средства	—	
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	8.125	7.	Резервен фонд и други фондови . .	10.327	
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—	
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива			
8.	Купувачи и други побарувања . . .	70.351	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—	
9.	Друга актива	1.816	10.	Добавувачи и други обврски . . .	104.444	
			11.	Друга пасива	1.719	
ВКУПНО:		220.607	ВКУПНО:		220.607	

БИЛАНС
НА ЕЛЕКТРИЧНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАВРОВО“, ГОСТИВАР

Активa			на 31 декември 1958 година		Пасивa	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	
А. Основни средства			А. Извори на основните средства			
1.	Основни средства	17,110.017	1.	Фонд на основните средства . . .	2,336.525	
2.	Парични средства на основ. средства	103.568	2.	Други извори на основните средства	14,898.110	
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка			
3.	Средства на заедничката потрошувачка	50.373	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	144 632	
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	53.202	4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	30 132	
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства			
5.	Вкупни обртни средства	186.148	5.	Фонд на обртните средства . . .	15.400	
			6.	Други извори на обртните средства	—	
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	374	7.	Резервен фонд и други фондови . .	685	
7.	Парични средства на нераспределените средства	302	8.	Извори на нераспределените средства	306	
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива			
8.	Купувачи и други побарувања . . .	110.875	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—	
9.	Друга актива	36.296	10.	Добавувачи и други обврски . . .	78.724	
			11.	Друга пасива	146.641	
ВКУПНО:		17,651.155	ВКУПНО:		17,651.155	

БИ Л А Н С НА УГОСТИТЕЛСКИОТ ДУКАН „ШАР“, СКОПЈЕ

А к т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1958 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	3.894	1.	Фонд на основните средства . . .	4.8.2
2.	Парични средства на основ. средства	918	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	3.777	5.	Фонд на обртните средства . . .	226
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	1.348
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	93	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	96
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	1.409
8.	Купувачи и други побарувања . . .	143	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	—	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		8.825	10.	Добавувачи и други обврски . . .	934
			11.	Друга пасива	—
			ВКУПНО:		8.825

БИ Л А Н С НА ПРОИЗВОДНОТО УСЛУЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ТАПЕТАР“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

А к т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1958 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	19.166	1.	Фонд на основните средства . . .	20.156
2.	Парични средства на основ. средства	2.19	2.	Други извори на основните средства	2.170
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	388
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	300	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	26.897	5.	Фонд на обртните средства . . .	8.367
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	6.946
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1.088	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	1.28
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	3.146
8.	Купувачи и други побарувања . . .	15.441	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	1.554	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	3.000
ВКУПНО:		66.605	10.	Добавувачи и други обврски . . .	21.215
			11.	Друга пасива	—
			ВКУПНО:		66.605

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Производното услужно претпријатие „Тапетар“ — Титов Велес е основано во 1954 година со решението на Народниот одбор на Градската општина Титов Велес бр. 4952 од 4-V-1954 година. Предмет на работењето на претпријатието е: производство на јоргани, душеци и сите видови тапацирани производи.

Претпријатието во 1958 год. имаше планирано бруто продукт 105,000.000, а оствари 108,137.000 дин. или во процент 102,9%.

Бруто продуктот е остварен со просечно вложени обртни средства од 16,325.000 дин. или е постигнат коефициент од 6,61.

Во текот на 1958 година во претпријатието беа запослени просечно 77 работници и службеници од кои 12 службеника и 65 работника.

Според горните податоци претпријатието остварило бруто продукт по едно запослено лице 1,376.700 дин., а во однос на 1957 год. бруто продуктот по едно запослено лице е зголемен за 27.600 динари.

Остварен е чист приход од 17,810.768 динари, кој е распределен на: лични доходи 16,370.000 дин. кој е распределен на: лични доходи 16,370.000 дин., од кои лични доходи по тарифниот правилник 13,641.000 дин. и за лични доходи над личните доходи по тарифниот правилник 2,729.000 динари.

(54)

БИЛАНС НА КИНО „КУЛТУРА“ — ГЕВГЕЛИЈА

Активa			на 31 декември 1958 година			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	7 852	1.	Фонд на основните средства	9.383			
2.	Парични средства на основ средства	1.531	2.	Други извори на основните средства	—			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	668	5.	Фонд на обртните средства	158			
			6.	Други извори на обртните средства	—			
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови					
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	20	7.	Резервен фонд и други фондови . .	20			
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	125			
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
8.	Купувачи и други побарувања . . .	671	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	300			
9.	Друга актива	—	10.	Добавувачи и други обврски . . .	756			
			11.	Друга пасива	—			
ВКУПНО:		10.742	ВКУПНО:		10.742			

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието за прожектирање на филмови Кино „Култура“ — Гевгелија е основано со решението на НО на општината Гевгелија под број 3536 од 14-VIII-1953 година. Предмет на работењето му е прожектирање на филмови (филмски новости низ целиот свет).

Претпријатието има остварено вкупни приходи во износ од 5,624.719 дин., а трошоци на работењето 3,800.912 динари. Од ова произлегува дека

претпријатието има остварено доход во износ од 1,823.807 динари.

Претпријатието во кино салата располага со 416 седишта, а во летната бавча со 350 седишта. Претпријатието има прикажано-прожектирано домашни филмови 28, странски филмови 331. Посетата на домашните филмови беше 9.523 посетители а на странските филмови 110.626 посетители, или во 1958 година вкупно се прожектирани 359 филмови со 120.149 посетители.

(57)

Б И Л А Н С
НА УГОСТИТЕЛСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ТЕНКИСТ“ — СКОПЈЕ
на 31 декември 1958 година

А к т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните средства и издвојување		
1.	Основни средства	2236	1.	Фонд на основните средства	1.151
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Инвестиционен кредит за основните средства	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	—	3.	Разни фондови	2.475
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупно обртни средства	2340	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестиции	—
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
5.	Купувачи и други побарувања	5065	5.	Извори за финансирање на инвестиции	—
6.	Друга актива	610	6.	Банка кредит за обртни средства	1.900
			7.	Фонд на обртните средства	440
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства	—
			9.	Пасивни временски разграничувања	—
			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
			10.	Добавувачи и други обврски	366
			11.	Друга пасива (доход)	3.919
		Вкупно			Вкупно
		10.251			10.251

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТЕНКИСТ“, СКОПЈЕ
ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието беше од 1949 година до април 1953 год. во состав на Воено-угостителското претпријатие за општествена исхрана. Со решение на Сојузниот извршен совет бр. 139 од 20-V-1953 год. е посебно претпријатие со сегашното име. Регистрирано е при Окружниот стопански суд во Скопје во регистарот на стопанските организации.

Освен својата главна дејност претпријатието има своја економија, како и 4 кантини. Има 18 работници и службеници — сите се членови на Работничкиот совет.

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Машинотракторскиот погон е формиран од Народниот одбор на Витолска околија, како Погон на Машинотракторската работилница на 10-VIII-1953 год. од тракторите на ликвидираните селски работни задруги. Започна да работи од 1957 година.

Во текот на 1958 год. се занимаваше со услуги на земјоделството: орање, браносување, вршење, сееење, жнеење и др.

Во текот на 1958 год. погонот имаше 14 работници и 2 службеници.

Составен е од едно одделение на Деловниот за-
дружен сојуз во кое постојат магацин за гориво,
механичка работилница за поправка на трактори и

Во изминатата година претпријатието работеше исклучиво за воени лица, со планираната загуба во кујната и добивка во другите погони.

Претпријатието оствари вишок над фондот на платите за 1958 год. в оизнос од 226.623 дин., од кои издвои за фондовите на претпријатието 88.368 дин., остатокот за платите на работниците.

Претпријатието набави и фрижидер од поголем формат, 2 ормана, 1 радиоапарат, 1 шпорет и 1 велосипед.

Сите обврски спрема заедницата се измирени
во паушален износ. (34)

приклучните машини. Не располага со своја земја, но врши услуги на земјоделските задруги, државните стопанства и на индивидуалните лица, кооперација со задругите и индивидуалните производители.

Погонот располага со дотрајани машини така да осегува голема тешкотија во исполнувањето на планот.

Овој потгон има расходувано во текот на 1958 година основни средства со набавна вредност од 8,268.788 дин. или со сегашна вредност од 5,480.104 динари.

Вкупен приход 10,101.490 дин., вкупно трошоци 6,846.963 дин. и чист приход 3,254.527.

Приходот е распределен според постојните прописи. (110)

БИЛАНС
НА МАШИНО-ТРАКТОРСКИОТ ПОГОН ПРИ ДЕЛОВНИОТ ЗАДРУЖЕН СОЈУЗ ЗА МЕХАНИ-
ЗАЦИЈА, БИТОЛА

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	11.791	1.	Фонд на основните средства . . .	8 000
2.	Парични средства на основ. средства	1.097	2.	Други извори на основните средства	5.571
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	852	5.	Фонд на обртните средства . . .	482
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	1.000
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	48	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	100
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . . .	3.341	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	96	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	1.267
ВКУПНО:		17 225	10.	Добавувачи и други обврски . . .	805
			11.	Друга пасива	—
			ВКУПНО:		17.225

БИЛАНС
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ВАРДАР“, НЕГОТИНО

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	8.472	1.	Фонд на основните средства . . .	8.532
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	504
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	5.516	5.	Фонд на обртните средства . . .	453
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	318
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1.751	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	1 965
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . . .	3.625	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	386	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		19 750	10.	Добавувачи и други обврски . . .	6.271
			11.	Друга пасива	1.707
			ВКУПНО:		19.750

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Градежното претпријатие „Вардар“, Неготино, е формирано од Општинскиот народен одбор Неготино на 1-I-1954 година со решение бр. 2688 од 31-XII-1953 година.

Претпријатието од година во година зајакнува; во 1954 год. покажува вкупна реализација од 12,498.320 дин., во 1955 год. 27,527.584 дин., во 1956 год. 29,194.622 дин., во 1957 год. 49,428.049 дин. додека во 1958 год. реализацијата изнесува 94,227.225 динари. Исто така бројот на работниците од година на година се наголемува, така што на 31-XII-1958 г. има по платен список 166 работници.

Претпријатието од формирањето па навамо се механизира. Во наредните години има перспектива наполно да се механизира, за да ги задоволи локалните потреби во изградбата на општествени објекти.

Предвидениот план во 1959 год. изнесува 110.000.000 дин. за кој се смета да ќе биде исполнет, дури и натфрлен.

Во однос на побарувањата и долговите не се наидува на поголеми потешкотии.

Спрема извештајот за работата во 1958 год. Работничкиот совет предвидува перспектива за постојано јакнење на претпријатието во наредните години. (87)

БИЛАНС НА УГОСТИТЕЛСКИОТ ДУКАН „ПРОЛЕТ“, НЕГОТИНО

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	2.411	1.	Фонд на основните средства	2.374
2.	Парични средства на основ. средства	569	2.	Други извори на основните средства	893
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	—	5.	Фонд на обртните средства	—
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	—	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања	495	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	1.665	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		5.140	10.	Добавувачи и други обврски	1.771
			11.	Друга пасива	102
			ВКУПНО:		5.140

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Угостителскиот дуќан „Пролет“, Неготино, во 1958 година беше даден од страна на Народниот одбор на општината Неготино на паушална пресметка и како таков имаше потпишано договор со одборот во кој се наведува да се платат следните придонеси: 1. камата на основните средства, 2. камата за обртните средства, 3. данок на промет, 4. придонес за социјално осигурување од таблицата за паушални дуќани и 5. придонес за станбен фонд и фонд за буџет по таблица („Сл. лист“ бр. 12/58).

Дуќанот во оваа година имаше во својот состав и една кафеана број 2. Реализирани се во 1958 го-

дина 13,571.314 дин. додека во 1957 год. беа реализирани 5,180.313 дин.

Прометот е, значи, зголемен за 200%.

Разликата остварена од лани до оваа година само со 569.000 дин.; трошоците се знатно зголемени во фондовите на основните средства. Исто се набавени нови средства, фрижидер и опрема за ресторан, а е набавен и ситен инвентар. Во 1957 година беа набавени средства за 304.000 дин., а во 1958 год. за 502.000 динари.

Во 1957 год. трошоците изнесуваа 1,605.209 дин., а во 1958 год. 2,424.397 дин. т. е. поголеми се за 200%.

БИЛАНС

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАРОДНА ТРГОВИЈА“, БИТОЛА

Активa

на 31 декември 1958 година

Пасивa

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	1.655	1.	Фонд на основните средства . . .	1.723
2.	Парични средства на основ. средства	68	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	1.295
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1.014	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	27.760	5.	Фонд на обртните средства . . .	389
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	18.556
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1.177	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	1	7.	Резервен фонд и други фондови . .	1.162
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	90
8.	Купувачи и други побарувања . . .	834	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	1.31	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		33.740	10.	Добавувачи и други обврски . . .	9.143
			11.	Друга пасива	1.382
			ВКУПНО:		33.740

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1958 ГОДИНА

Трговското претпријатие „Народна трговија“ — Битола е основано со цел да врши промет на мало на индустриски стоки во внатрешен промет, а по решение на Народниот одбор на општината Битола бр. 5856 од 1-IV-1954 година со свои девет продавници.

Во 1958 година во претпријатието беа запослени високостручни службеници 5,27%, средностручни службеници 10,40% и квалификувани работници 84,33%.

Во работната 1958 година бројот на членовите на работничкиот совет изнесуваше 15 членови од кои 13 работници и 2 службеници. Во текот на годината се одржани повеќе состаноци на кои главно се третирали прашања од областа на работните односи, организацијата на претпријатието, финансирањето на претпријатието, асортиманот, услугите, движењето на фондовите и слично.

Во 1958 година фондот на основните средства е зголемен за 45% во однос на 1957 година кои средства главно се финансирани од сопствени извори.

Во текот на 1958 год. претпријатието работеше со 19.000.000 дин. парични средства. Меѓутоа вкупните обртни средства изнесуваа 32.532.287 дин., од кои отпаѓа 75% само на залихи на трговски стоки во продавниците.

Со своите продавници претпријатието настојуваше планираниот промет за 1958 год. да го оствари со 103% а вкупниот приход 98%, амортизацијата 102% како и другите придонеси со 90%, а пак оствари приход од 11.940.000 динари или во однос на годишниот план со 7%, а придонесите од доходот се остварени во однос на годишниот план со 141% а личните доходи со 108% и фондовите на претпријатието со 50%.

Планираниот промет во 1958 год. и неговото остварување со 108% се плод и резултат на сестраното залажување на работниот колектив во текот на работната година.

Во текот на годината претпријатието успеало да оствари и ти покрие исплатените лични доходи, како и да исплати на име лични доходи над тарифниот став до висина на едномесечна заработувачка. Исто така еден поголем дел од чистиот приход претпријатието го внесе во своите фондови. (109)

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 108/59. (920)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 4-II-1959 год. под рег. бр. 1/57, свеска II е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Рамно Поле“, с. Пешталево, Прилеп, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1) земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко губре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделските производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија со мешана индустриска стока и укажување услуги со машински парк.

Престанува овластувањето за потпишување на досегашниот потписник Изетовски Авмед. Отсега Земјоделската задруга „Рамно Поле“ во с. Пешталево ќе ја потпишуваат лицата: Балиоски Ваит и Мемедоски Мурат.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 41/59. (925)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 13-III-1959 год. под рег. бр. 54/55, свеска III е запишано следното: Сообразно со прописите од пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Црвена звезда“, с. Глабочица, Охридска околија, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1) земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко губре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделските производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија со индустриски стоки од широка потрошувачка на мало;

10. сточарство и преработка на млеко во млечни производи;

11. пчеларство и домашна ракотворба (килимарство).

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 122/59. (926)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 9-II-1959 год. под рег. бр. 44/55, свеска III е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Свезда“, с. Окиси, Охридска околија, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1) земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко губре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделските производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија на мало со индустриски стоки од широка потрошувачка.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 75/59. (931)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 31 на страна 121 е запишано следното: Согласно со потврдените правила од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар, со решението бр. 68 од 3-I-1959 година, дејноста на Земјоделската задруга „Свезда“ во с. Лакавица — Гостивар во иднина е:

1) земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделските производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. откуп на земјоделски производи;

10. унапредување на земјоделството;

11. трговија со индустриски стоки;

12. меринизација.

Досегашниот управен одбор на задругата е разрешен од должност. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Зулбеар Алити, Јаја Исмаили, Ремзи Милаим, Гоза Селами и Енвер Рахмани.

Досегашните потписници на задругата, и тоа: Амет Арслан, Асан Асани и Гази Селами се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се избрани Алили Алита Зулбеар, управник на задругата, и Ибраими Исмаили Јаја.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 98/59. (942)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 71 на страна 279 е запишано следното: Народниот одбор на општината Табановце, Кумановска околија, со решението бр. 04-4149 од 6-I-1959 година, ги потврди правилата на Земјоделската задруга „Милан Лисица“, с. Табановце, Кумановска околија, така што дејноста на задругата во иднина е:

1) земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделските производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. набавка на расов приплоден добиток и кооперирање со индивидуалните производители.

Досегашниот управен одбор на задругата е разрешен од должност. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Стојановиќ Трајан, претседател на управниот одбор, Велковиќ Каранфил, Златановиќ Драгољуб, Стефановиќ Јорде, Трајановиќ Саво, Петрушевиќ Драгиша, Радиќ Илија, Лимани Лиман и Анастасиевиќ Стојко.

Досегашниот потписник на задругата Степа Видановиќ е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување. Задругата и понатака ќе ја потпишуваат старите потписници Иван Георгиев, управник, Благоевиќ Макса, книговодител, и Стојановиќ Трајан, претседател на управниот одбор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 48/59. (956)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 241 на страна 669 е запишано следното: Киро Б. Пеновски, досегашен шеф на сметководството на Фабриката со ладилник за конзервирање на овошје и зеленчук — Гевгелија, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството на Фабриката е назначен Владо Кајтазов, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 1-I-1959 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 158/59. (938)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 5 на страна 9 е запишано следното: Со решението на Одделението за стопанство и комунални работи на Народниот одбор на општината Чашка бр. 03-10143/1 од 19-XI-1958 година се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Коле Неделковски“, с. Војница, Титоввелешка околија, по кои задругата ќе ја врши следната дејност: земјоделство, лозарство, сточарство, пчеларство, трговија на мало и откуп на земјоделски производи.

Досегашниот управен одбор на задругата е разрешен од должност на 2-III-1958 година. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Малезановски Милан, Мицевски Петре, Гиовски Владо, Манчевски Владо, Михајловски Ѓорѓи, Трајко Андов, Павле Кузев, Сарагинов Јован, Гогов Ичко, Петковски Ѓоре и Ројдовски Тасе. Претседател на управниот одбор е Петковски Ѓоре.

Досегашниот потписник на задругата Милан Малезановски, управник, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се назначени следните лица: Неделковски Д. Ангел, управник на задругата, и Крстевски Д. Борис, земјоделски техничар. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластува-

њето со стариот потписник Таневски П. Ангел, книговодител во задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1034/59. (1009)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругата под рег. бр. 93 на страна 337 е запишано следното: Народниот одбор на општината Титов Велес — Одделение за стопанство, со решението бр. 5730/1 од 18-IX-1958 година, ги потврди правилата на Земјоделската задруга „Единство“ — Титов Велес, според кој дејноста на задругата во иднина е:

1) земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделските производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. откуп на кожи и волна;

10. откуп на жива стока за клање; и

11. откуп на сите видови земјоделски производи.

Досегашниот управен одбор на задругата е разрешен од должност. За нов управен одбор се избрани следните лица: Благој Лутков, Таско Милов, Димче Диманов, Киро Гигов, Ѓорѓи Бабункли, Благој Дајев, Страшо Ѓошев и Јосе Стевков.

Досегашниот потписник на задругата Димче Георгиев Варналиев е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на задругата е назначен Благој Лутков, службеник. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите потписници Васил Кулаков, управник на задругата, и Борис Бошков, службеник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1015/58. (1011)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 154 на страна 405 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-318 од 5-II-1958 година се менува фирмата на Кондурациската задруга „Мишка“ — Тетово и во иднина ќе гласи: Услужно-производителна кондурациска задруга „Мишка“ — Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 184/59. (1015)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 86 на страна 345 е запишано следното: Согласно со записникот од годишното собрание на Земјоделската задруга „Пирибег“, с. Беловиште — Тетовско, одржано на 12-X-1958 год., стариот управен одбор на задругата е разрешен од должност. За нов се избрани следните лица: Благоја Т. Гаврилоски, Нофо А. Маринкоски, Атанас Н. Јовановски, Мирко С. Коруноски, Благоја С. Тодороски, Димо С. Нестороски, Душан Ј. Ристоски, членови. За претседател на управниот одбор е избран Душан Ј. Ристовски.

Досегашните потписници на задругата, и тоа: Божин Јовановски, касиер, и Душан Ристовски се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се назначени: Благоја Т. Гавриловски, управник на задругата, и Диме С. Нестороски, член на управниот одбор. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со стариот потписник Ангелко П. Атанасовски, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 376/59. (1014)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 198 на страна 543 е запишано следното: Пејчиновски Веселин, досегашен раководител на Работничко-службеничкиот ресторан на фабриката за волнени ткаенини „Тодор Јосифовски — Мерџан“ — Тетово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов раководител на ресторанот, од страна на на работничкиот совет на Фабриката, е назначен Анастас Георгиевски, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 377/59. (1016)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 81 на страна 325 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Нов задругар“, с. Жилче — Тетовско, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Теарце бр. 03-14383/58 е припоена кон Земјоделската задруга „Нова слога“, с. Лешок, сметано од 1-I-1959 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 132/59. (1017)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 91 на страна 365 е запишано следното: Согласно со записникот од годишното собрание на Земјоделската задруга „Горна Бањица“, Тетовско, одржано на 14-II-1958 година, стариот управен одбор на задругата е разрешен од должност. За членови на новиот упра-

вен одбор се избрани следните лица: Даути Абдул Неим, претседател на УО, Даил Дабески, Самет Шабани, Кемал Суло, Енвер Зулбеар, Руфат Сали, Благоја Јовановски, Куле Смилковски и Бастри Фетаи.

Досегашните потписници на задругата се разрешени од должност и им престанува правото на задругата да ја потпишуваат. За нови потписници се назначени следните лица: Абдул Неим Даути, претседател, Самет Шабани и Петре Мирчески.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 273/58. (1018)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 91 на страна 365 е запишано следното: Согласно со потврдените правила од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар, дејноста на Земјоделската задруга „Горна Баница“, с. Горна Баница, Тетовско, во иднина е:

1) земјоделско производство на општонационална земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделските производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. купопродажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1082/58. (1019)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 74 на страна 297 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Жеровјане бр. 04-5066/1 од 7-II-1959 година се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Единство“, с. Чelopeк — Тетовско, така што дејноста на задругата во иднина е: земјоделство, сточарство, лозарство, машински парк и откуп на земјоделски производи.

На собранието на задругата, одржано на 12-X-1958 год., стариот управен одбор на задругата е разрешен од должност. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Живко Настевски, претседател, Суљо Мемичи, Гуро Веселковски, Бошко Мановски, Ремзи Рамадани, Абдураман Јакупи,

Лаза Ангеловски, Благоја Мартиновски и Младен Јаковчевски.

Задругата и понатака ќе ја потпишуваат старите потписници Стојан Ристовски, управник, и Ангеловски Лазе, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 365/59. (1020)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-III-1958 год. под рег. бр. 6/57, свеска V е запишано конституирањето на Инсталатерското металско претпријатие „Изградба“ од Кичево, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кичево бр. 04—14755 од 26-II-1958 год.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 77/58. (300)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-III-1958 год. под рег. бр. 3/56, свеска II е запишано конституирањето на Фабриката за термоизолациони материјали „Партизан“ од Прилеп, со следната дејност: производство на термоизолациони материјали (гранка 116 — неметали).

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 95/58. (301)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 12 на страна 25 е запишано следното: Благо Бандев, досегашен шеф на сметководството на Лозаро-винарското претпријатие „Тиквеш“ — Кавадарци, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството е назначен Ванчо Томев, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите потписници: директорот Јован Стојанов и шефот на комерцијалното одделение Стефан Велков.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 383/59. (1034)

СОДРЖИНА

	Страна
194. Наредба за местата во кои седиштата на око- лиските народни одбори во кои пријаву- вањето и одјавувањето на живеалиштето, престојот и промената на станот е за- должително — — — — —	645
195. Правилник за организацијата и работата на Заводот за статистика на НР Маке- донија — — — — —	646
Исправка на Одлуката за уписот во учи- лиштата за ученици во стопанството на лица што не завршиле основно училиште	650

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ

РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА

Во брошурата се поместени: Законот за организацијата на управата на народните одбори, Законот за органите на управата во Народна Република Македонија — пречистен текст, Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет — пречистен текст и наместо предговор Експозето на др. Трајче Грујоски, секретар на ИС, поднесено на седницата на Републичкиот собор на Народното собрание на НРМ на 28 септември о. г.

Се известуваат државните органи, установите, стопанските и општествените организации и другите интересенти благовремено да извршат порачки, бидејќи брошурата е отпечатена во ограничен број примероци.

ЦЕНА 180 ДИНАРИ.

Порачки прима „Службен весник на НРМ“, Скопје, пошт. фах 51. Жиро сметка 802-11/1-698 при Народната банка — Скопје.

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ ЗА 1960 ГОДИНА

ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ ЗА 1960 ГОДИНА ИЗНЕСУВА 1.500 ДИНАРИ ЗА ЕДЕН ПРИМЕРОК



ПРЕТПЛАТАТА СЕ УПЛАТУВА ОДНАПРЕД ЗА ЦЕЛА ГОДИНА СО ПРИЛОЖЕНАТА ЧЕКОВНА УПЛАТНИЦА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ БРОЈ 36/59 ГОДИНА ИЛИ НА НАШАТА ЖИРО С-КА бр. 802-11/1-698 ПРИ НАРОДНАТА БАНКА — СКОПЈЕ.



ПРИ УПЛАТУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТАТА ТРЕБА НА ЧЕКОВНАТА ИЛИ ВИРМАНСКАТА УПЛАТНИЦА ДА СЕ НАВЕДАТ ПОДАТОЦИТЕ: НА ГРБОТ НА УПЛАТНИЦАТА ДА СЕ НАПИШЕ ЧИТЛИВА И ТОЧНА АДРЕСА НА КОЈАШТО ТРЕБА ДА СЕ ИСПРАКА ВЕСНИКОТ; ЗА КОЛКУ ПРИМЕРОЦИ СЕ ВРШИ ПРЕТПЛАТАТА; СТАРИТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ ПОКРАЈ ОВА ДА ГО НАВЕДАТ И ПРЕТПЛАТНИОТ БРОЈ ПОД КОЈ Е ПРИМАН ВЕСНИКОТ ВО 1959 ГОДИНА.



ПРЕТПЛАТАТА ЗА 1960 ГОДИНА ТРЕБА ДА СЕ ОБНОВИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ О. Г. ПО ОВОЈ СРОК НА СИТЕ ШТО НЕ КЕ ЈА ОБНОВАТ ПРЕТПЛАТАТА КЕ ИМ СЕ ЗАПРЕ ИСПРАКАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ.

ВИДЕЈЌИ ИЗВЕСЕН БРОЈ ПРЕТПЛАТНИЦИ ОД 1959 ГОД. УШТЕ НЕ ЈА ПОДМИРИЛЕ ПРЕТПЛАТАТА, СЕ МОЛАТ СО ПРЕТПЛАТАТА ЗА ИДНАТА ГОДИНА ЕДНОВРЕМЕНО ДА ЈА ВНЕСАТ И ДОЛЖНАТА ПРЕТПЛАТА ОД 1959 ГОДИНА.